



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 10 септември 2003
Скопје

Број 57

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798

1285.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98 и 18/99), член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000 и 12/2003), а во врска со член 9 став 4 од Одлуката за давање на земјоделското земјиште во сопственост на државата на плодуюживање на одредени категории социјално необезбедени лица ("Службен весник на РМ" бр. 51/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 25.08.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИДОТ И ВИСИНАТА НА ПОМОШТА ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВОТО НА ПЛОДОУЖИВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат површината на земјоделското земјиште во сопственост на државата што ќе се дава на плодуюживање, како и видот и висината на помошта на корисниците на плодуюживањето.

Член 2

Површината на земјоделското земјиште во сопственост на државата што ќе се дава на плодуюживање на лицата од член 2 од Одлуката за давање на земјоделското земјиште во сопственост на државата на плодуюживање на одредени категории социјално необезбедени лица ("Службен весник на РМ" бр. 51/2003), ќе изнесува до 5 ха обработлива површина.

Член 3

На корисниците на плодуюживањето на земјоделското земјиште им следува еднакратна парична помош за првата година од плодуюживањето доколку по склучувањето на договорот за давање на земјоделското земјиште на плодуюживање, се впишат во регистарот на вршители на земјоделска дејност.

Член 4

На секој корисник на плодуюживање на земјоделско земјиште им се исплатува по 24.000 денари еднакратна парична помош.

Покрај помошта од став 1 на овој член, на корисникот на плодуюживањето на земјоделското земјиште чие домаќинство до денот на склучувањето на договорот на користење земјоделско земјиште на плодуюживање прима социјална помош му се исплатува и еднакратна парична помош во висина до (9) девет просечни месечни исплати на социјална помош, но не повеќе од (2) две просечни нето плати по работник во Република Македонија по престанувањето на правото на социјална помош, а согласно Правилникот за определување на висината на правото на еднакратна парична помош.

На корисникот на плодуюживањето на земјоделското земјиште кој до денот на склучувањето на договорот за користење на земјоделското земјиште на плодуюживање користи право на паричен надоместок по основ на невработеност согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност ќе му се исплати и еднакратна парична помош до (6) шест месечни исплати од висината на паричниот надоместок на невработеното лице, но не повеќе од (2) две просечни нето плати по работник во Република Македонија согласно Правилникот за определување на висината на правото на еднакратна парична помош.

Член 5

Во првата година од плодуюживањето на корисниците на плодуюживањето на земјоделското земјиште им се надоместуваат придонесите од плати за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и осигурување во случај на невработеност, на најниската основица за плаќање на овие придонеси сметано од денот на запишувањето во регистарот на вршители на земјоделска дејност.

Член 6

Корисниците на плодуюживањето на земјоделското земјиште на нивно барање имаат право на бесплатна стручна помош од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.

Член 7

Пред давање на земјоделското земјиште во сопственост на државата на плодуюживање ќе се изврши парцелизација на површините од страна на Комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Комисијата од став 1 на овој член е составена од по два члена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Државниот завод за геодетски работи и еден претставник од Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување то во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3791/1
25 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1286.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03) во врска со Програмата за остварување на научно-истражувачка дејност во Република Македонија во 2003, донесена на седница на Владата, одржана на 29.04.2003 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 01.09.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДДРШКА И ПОСТАПКА ЗА КРИТЕРИУМИ И СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ ВО СТРАНСТВО ЗА 2003/2004 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за доделување средства за поддршка и постапка за критериуми и селекција на кандидати за користење на средствата за последипломски студии во странство за 2003/2004 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/2003) во член 1, бројот "5" се заменува со зборовите: "определен број", а по зборовите: "година од" се додаваат зборовите: "во рамките на средствата определени со".

Член 2

Во член 5 зборот "петте" се брише.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2669/2
1 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1287.

Врз основа на член 102 од Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000 и 49/2003) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 01.09.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ДРЖАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ И УНИВЕРЗИТЕТОТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО БИТОЛА ВО УЧЕБНАТА 2003/04 ГОДИНА

1. Во Одлуката за бројот за запишување студенти во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје и Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола во учебната 2003/04 година бр. 23-1798/1 од 5 мај 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/2003), во точката 3, став 1, првата реченица се менува и гласи:

"За обезбедување поголема застапеност на студентите од другите етнички заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, факултетите дополнително ќе запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 20% од вкупниот број студенти во државната квота на ниво на факултет".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3851/1
1 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1288.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 45/02) и членовите 28, 29 и 30 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 септември 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини
- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит.
до 15,648
до 16,919
до 17,081

б) Дизел гориво

- Д - 1
- Д - 2

ден/лит.
до 15,211
до 14,788

в) Масло за горење

- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
до 14,874

г) Мазут

до 11,964 ден/кг.

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини

- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит.
до 51,50
до 53,00
до 50,00

б) Дизел гориво

- Д - 1
- Д - 2

ден/лит.
до 36,50
до 36,00

в) Масло за горење

- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
до 25,50

г) Масло за горење (мазут)

до 14,708 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини

- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит.
24,396
24,396
21,692

б) Дизел гориво

- Д - 1
- Д - 2

ден/лит.
12,121
12,120

в) Масло за горење

- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
3,136

г) Масло за горење (мазут)

0,100 ден/кг.

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини

- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит.
до 3,20
до 3,20
до 3,20

б) Дизел гориво

- Д - 1
- Д - 2

ден/лит.
до 3,20
до 3,20

в) Масло за горење

- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
до 3,20

г) Масло за горење (мазут)

до 0,4 ден/кг.

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 11.09.2003 година.

Бр. 23-3977/1
10 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1289.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003) и член 43, став 1 и 2 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003 и 47/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ КОИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПЛАНОТ ЗА ПОДГОТОВКИ И АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОКОЛУ ОДРЖУВАЊЕТО НА ОЛИМПИЈАДАТА ВО АТИНА 2004 ГОДИНА

1. Во член 3 од Одлуката за образување на Координативно тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/2003 година), сврзникот "и" во претпоследниот ред се брише, а по зборот "Македонија" се додава "и претставник од Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3597/3
25 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1290.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003) и член 2 и 3 од Одлуката за образување на Координативно тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активностите во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ КОИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПЛАНОТ ЗА ПОДГОТОВКИ И АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОКОЛУ ОДРЖУВАЊЕТО НА ОЛИМПИЈАДАТА ВО АТИНА 2004 ГОДИНА

1. Во Решението за именување претседател, заменик на претседателот и членови на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произле-

гуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/2003), во точка 1, потточка в), по алинеја дванаесет се додава нова алинеја – Трајче Димов, заменик на директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3598/3
25 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1291.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ СТРУМИЦА

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј – Струмица се разрешуваат:

- а) претседателот
- Никола Ристов,
- б) членовите:
- Дамјан Ангов,
- Весна Таковска,
- Живко Велковски,
- Илија Сувариев.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј – Струмица се именуваат:

- а) за претседател
- Љупчо Цвејоски, дипл. историчар на уметноста со археологија
- б) за членови:
- Кирил Попетревски, електро инженер,
- Петре Киров, дипл. историчар на уметноста со археологија од редот на вработените,
- Радмила Ташева, виш кустос,
- Емилија Петковска, виш кустос.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3485/2
25 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1292.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ИЛИНДЕН“ – ДЕЛЧЕВО

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Матичната библиотека „Илинден“ – Делчево се разрешуваат:

- а) претседателот
- Стеван Спасевски,
- б) членовите:

- Данка Петровска,
- Славе Гоцевски,
- Богатин Трајановски,
- Славица Маневска.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Матичната библиотека „Илинден“ – Делчево се именуваат:

- а) за претседател
- Цвета Николовска, виш библиотекар,
- б) за членови:
- Влатко Таушански, вработен во „Техновод“ – Делчево,
- Васка Ивановска, професор по македонски јазик,
- Билјана Симовска, професор по македонски јазик од редот на вработените,
- Јана Попова, библиотекар помошник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3486/2
25 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1293.

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00 и 17/03), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРАВОТО НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ

Член 1

Во Правилникот за определување на висината на правото на еднократна парична помош („Службен весник на РМ“ бр. 2/03) во членот 2, став 1, алинеја 1 по зборот „епидемија“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „смрт“ точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „и на семејства чиј член е корисник на земјоделско земјиште на плодуюживање согласно Одлуката за давање на земјоделско земјиште, во сопственост на државата, на плодуюживање на одредени категории социјално необезбедени лица („Службен весник на РМ“ бр. 51/03 година);“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4815/1
28 август 2003 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1294.

Врз основа на член 196 став 3 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2002, 98/2002 и 25/2003), министерот за одбрана, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНТРОЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВОЈНИЦИ И ВОЕНИТЕ СТАРЕШИНИ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува спроведувањето на контролните здравствени прегледи на професионалните војници и воените старешини на служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: воените лица), заради утврдување на нивната здравствена способност за служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: здравствена способност).

Член 2

Контролните здравствени прегледи за утврдување на здравствената способност на воените лица се вршат преку систематски специјалистички прегледи, во Воената болница - Скопје.

Член 3

Контролните здравствени прегледи се спроведуваат како редовни (периодични) систематски специјалистички прегледи и како вонредни (претходни) систематски специјалистички прегледи.

Член 4

На редовни (периодични) систематски специјалистички прегледи кои се спроведуваат на одреден временски период согласно годишниот план на Воената болница, се упатуваат сите воени лица.

Член 5

На вонредни (претходни) систематски специјалистички прегледи се упатуваат: возачите на воени моторни возила од сите категории, воените старешини кои се упатуваат на школување во странство, припадниците на специјални единици (воени падобранци и воени нуркачи), воените лица пред упатување на вежбовни активности и други активности кои се извршуваат по посебни здравствени и физички критериуми, воените претставници во странство, воените лица во воените претставништва, воените мисии и штабови на НАТО и други меѓународни организации и воени единици, пред упатувањето, како и воените лица кои вршат служба изложена на висок ризик во смисла на член 151 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија.

Член 6

За воените лица кои вршат служба изложена на висок ризик, временскиот период за спроведување на редовни (периодични) прегледи се определува во согласност со прописите за заштита при работа.

Член 7

Воените лица на систематски специјалистички прегледи се упатуваат од страна на лекарот во воената амбуланта во единицата-установата во која военото лице е на служба, со посебна упатница.

Член 8

Заклучокот за утврдување на здравствената способност на воените лица возачи на воени моторни возила од сите категории, воените старешини кои се упатуваат на школување во странство и воените лица кои вршат служба изложена на висок ризик, се дава од лекарот специјалист по медицина на трудот.

Член 9

По спроведувањето на контролните здравствени прегледи, листите за систематските специјалистички прегледи се доставуваат до Институтот за превентивна медицина при Воената болница - Скопје, заради контрола на нивната содржина.

Член 10

Врз основа на добиените резултати од извршените контролни здравствени прегледи, предлозите и заклучокот во листите за контролни здравствени прегледи дадени од лекарите специјалисти од соодветната специјалност, за военото лице кај кое е утврдена промена на здравствената способност, од страна на лекарот од воената амбуланта во единицата - установата во која е на служба лицето, се упатува на лекарски преглед на Военно-лекарска комисија заради донесување наод, оценка и мислење за утврдување на здравствената способност.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-5230/1 Министер за одбрана,
3 септември 2003 година д-р **Владо Бучковски**, с.р.
Скопје

1295.

Врз основа на член 10 од Законот за тутунот („Службен весник на РМ“ бр. 69/96 и 15/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ РЕГИОНИ И РЕОНИ ЗА ТИПОВИТЕ НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ КОИ СЕ ОДГЛЕДУВААТ НА ОВИЕ РЕГИОНИ ОДНОСНО РЕОНИ

1. Во Решението за определување на производните региони и реони за типовите на суров тутун во лист кои се одгледуваат на овие региони односно реони („Службен весник на РМ“ бр. 29/1999) во глава IV. Централно-источен произведен регион во став 3 во точката 1) на крајот точката се брише и се додаваат зборовите: „и Јака.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-6310/3 Министер,
3 септември 2003 година **Славко Петров**, с.р.
Скопје

1296.

Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Албански јазик за VIII одделение.

Автори: Ресул Бектеши и Тахир Хоџа.

2. Издавач: ДИД-ЛОГОС-А - Скопје, Аднан Исмаиловски ДООЕЛ, ул. „Втора Македонска Бригада“ Т.Ц. Треска XXI/1.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5034/1 Министер,
27 август 2003 година д-р **Азис Положани**, с.р.
Скопје

1297.

Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАТИКА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Информатика за VIII одделение.

Автор: Маргарита Рувинова.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства „Просветно дело“, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15-Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4598/1 Министер,
1 август 2003 година д-р **Азис Положани**, с.р.
Скопје

1298.

Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАТИКА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Информатика за VIII одделение.

Автори: д-р Горѓи Јованчевски, д-р Ванчо Кусака-тов, Невена Божиновска.

2. Издавач: ДООЕЛ „Гоцмар“ - Битола.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4597/1 Министер,
1 август 2003 година д-р **Азис Положани**, с.р.
Скопје

1299.

Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Техничко образование за VIII одделение.

Автори: Маре Митовска, Душан Ивановиќ, Благоја Николовски, Горан Стевановски и Јане Ангеловски.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства „Просветно дело“, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15-Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4596/1 Министер,
1 август 2003 година д-р **Азис Положани**, с.р.
Скопје

1300.

Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Техничко образование за VIII одделение.

Автори: Крсте Василески-Подгорски, Зорица Спасиќ-Василеска.

2. Издавач: Друштво за издавачка и образовна дејност, производство и промет "Македонска искра" - Дарфинка ДООЕЛ - увоз-извоз бр. 10/17, Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-4595/1
1 август 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азис Положани**, с.р.

1301.

Врз основа на член 80-г, став 2 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЈА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Географија за VIII одделение.

Автори: д-р Горѓи Павловски, Аце Миленковски и Коле Павлов.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело", ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15-Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-4594а/1
1 август 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азис Положани**, с.р.

1302.

Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЈА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Географија за VIII одделение.

Автор: д-р Аслан Селмани.

2. Издавач: ДИД Логос-А Скопје, Аднан Исмаиловски ДООЕЛ, ул. "2-ра Македонска Бригада", ТЦ Треска XXI/1.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-4594/1
1 август 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азис Положани**, с.р.

1303.

Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО НАСТАВА НА МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски јазик за паралелките со настава на македонски наставен јазик за VIII одделение.

Автор: Војо Велјановски.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело", ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15, Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-4593/1
1 август 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азис Положани**, с.р.

1304.

Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО НАСТАВА НА МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски јазик за паралелките со настава на македонски наставен јазик за VIII одделение.

Автори: Нада Николовска, Снежана Велкова и Соња Јовановска.

2. Издавач: Друштво за издавачка и образовна дејност, производство и промет "Македонска искра"-Дарфинка ДООЕЛ увоз-извоз, бр. 10/17, Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-4592/1
1 август 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азис Положани**, с.р.

1305.

Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО НАСТАВА НА АЛБАНСКИ И ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски јазик за паралелките со настава на албански и турски наставен јазик за VIII одделение.

Автори: Бојко Киранциски, Војо Велјановски и Рашко Лозановски.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело", ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15, Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-4590/1
1 август 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азис Положани**, с.р.

1306.

Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО НАСТАВА НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Албански јазик за паралелките со настава на албански наставен јазик за VIII одделение.

Автори: д-р Зекир Кадриу, проф. Рита Петро, д-р Џемаљудин Идризи и проф. Наташа Пепивани.

2. Издавач: Друштво за издавачка дејност АЛБ-АСС, Љагиф ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "ЈНА" бр. 63, Тетово.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-4589/1
1 август 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азис Положани**, с.р.

1307.

Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО НАСТАВА НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Албански јазик за паралелките со настава на албански наставен јазик за VIII одделение.

Автори: д-р Ремзи Несими, м-р Валбона Тоска и Мифтар Абдиу.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело", ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15, Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-4588/1
1 август 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азис Положани**, с.р.

1308.

Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ТУРСКИ ЈАЗИК ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО НАСТАВА НА ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по Турски јазик за паралелките со настава на турски наставен јазик за VIII одделение.

Автор: Зерин Абас.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело", ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15, Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-4587/1
1 август 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Азис Положани**, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е парнична постапка за оспорување и утврдување на татковство, по тужба на тужителот Брајан Вејсел, малолетен од Скопје, против тужените Шенгун Бехдет, на непозната адреса во странство, Нусрет Вејсел и Жақлина Кантур од Скопје.

Со решение XI. П. бр. 2437/03 од 03.09.2003 година, судот на тужениот Шенгун Бехдет, му поставува привремен застапник, адвокатот Мирољуб Пандиловски од Скопје, кој ќе ги застапува интересите на тужениот до правосилното завршување на постапката.

Се повикува тужениот Шенгун Бехдет во рок од триесет дена од објавувањето на огласот, да се јави во судот, лично или преку полномошникот за да ја преземе постапката. Во спротивно, истата ќе продолжи преку поставениот привремен застапник.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П. бр. 2437/03. (23122)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, во тек е парнична постапка, за долг, под број VI. П. бр. 833/97 по тужба на тужителот Невзат Мемедовски од Скопје, против тужениот Изаир Фетаи од село Алдинци, сега со непозната живеалиште.

Се повикува тужениот Изаир Фетаи во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас во "Службен весник на РМ" да се јави во судот лично или преку полномошник. Во спротивно, се известува дека неговите интереси во постапката до нејзино правосилно завршување ќе ги застапува привремениот застапник адвокатот Никола Стојанов, ДТЦ Мавровка ламела Ц кат 5, локал 4, Скопје, определен со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје, бр. 3020-480 од 15.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П. бр. 833/97. (23254)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поднесена е тужба за сопственост, на тужителот Љубе Милчевски од Скопје, против тужените Р. Македонија и Јован Драгутиновиќ со непозната адреса. Се повикува Јован Драгутиновиќ во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или на судот да му ја достави својата точна адреса на живеење. До неговото јавување интересите во постапката ќе ги застапува привремениот посебен старател адвокатот Тахир Фидовски, кој што е определен од страна на МЦСР на град Скопје, се до негово јавување.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, X. П. бр. 964/03. (23264)

Пред овој суд се води постапка за исполнување на договор по тужба на тужителот Садије Исени од Скопје, против тужениот Дарковски Александар кој е со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Дарковски Александар во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, со писмен поднесок или лично да му достави на судот податоци за неговото живеалиште и адреса. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник од редот на адвокатите Виолета Мирчева, ул. "Битпазарска" бр. 28, Скопје која ќе ги застапува неговите права и интереси до правосилно завршување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П. бр. 2250/03. (22977)

Пред овој суд се води постапка за утврдување на право на сопственост, по тужба на тужителите Блага Нешовска, Симеон Солев и Видосава Грковиќ сите од Скопје, против тужената Сава Смиљаниќ која е со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената Сава Смиљаниќ која се наоѓа во странство со непозната адреса во рок од 15 дена по објавувањето на огласот лично или со писмен поднесок да го извести судот за нејзиното живеалиште и адреса. Ако во тој рок не постапи по налогот на судот, судот од редот на адвокатите и поставува привремен застапник адвокатот Маруша Митровска, ул. "Елебија Челебија" бр. 1, Скопје, која ќе ги застапува нејзините интереси во постапката до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П. бр. 2355/03 (22978)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд се води постапка за наплата на долг-издршка, на доверителот Рустеми Бикерем за себе и како законски застапник на малолетниот Рустеми Шабан, двајцата од Гостивар, ул. "Балиндољска" бр. 28, врз основа на пресуда на овој суд П. бр. 746/97 од 28.05.1998 година.

На должниот Рустеми Гзим од Гостивар, ул. "С. Поповски" бр. 17, сега со непозната адреса во странство, Република Чешка, му се назначува привремен застапник и тоа Елези Таип, адвокат од Гостивар, кој ги има сите права на законски застапник по оваа постапка и кој ќе го застапува должникот се додека истиот не се појави пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека на истиот му е поставен старател.

Од Основниот суд во Гостивар, И. бр. 1003/2003.

(22908)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово, поднесена е тужба за развод на брак од тужителот Мучев Садуш од Куманово, ул. "Средорек" бр. 123, против тужената Мучева Сабрија од Куманово, сега со непозната адреса во Германија, а за која предложи да се постави привремен застапник.

Се повикува тужената во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во судот или со допис достави адреса на која може да биде повикана, или именува свој застапник во оваа постапка. Доколку во тој рок тужената на постапи на наведениот начин, нејзините права ќе ги штити привремен застапник.

За привремен застапник на тужената се поставува Светислав Стојановиќ, адвокат од Куманово.

Застапникот ги има сите права согласно на член 75 од ЗПП, а овие права ќе ги врши се додека тужената или нејзин полномошник не се појави пред судот односно Центарот за социјални работи не го извести судот за поставување старател.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 149/2003.

(23442)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Основниот суд во Кичево, со решение Впп. бр. 88/2003 од 20.08.2003 година во спорот за физичка делба, за привремен застапник на противниците Бекир Бајрами и Авзија Бајрами од с. Бачиште, Кичево, моментално на временна работа во Република Италија со непозната

адреса, по предлог на предлагачот Ариф Бајрами од с. Бачишта, кон овие противници и противниците Шабан Бајрами и Нафија Бајрами-Рахмани од с. Бачишта, се назначува Исмаил Елези адвокат од Кичево. Вредност на спорот неопределена.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на учесниците во постапката, се до нивното појавување или на нивни полномошник во овој суд.

Од Основниот суд во Кичево, Впп. бр. 88/2003.

(23024)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп, поднесена е тужба за надомест на штета, од страна на тужителот ТЗ "ЗАГ ТРАНС КОМЕРЦ" од Прилеп, ул. "А. Македонски" бр. 2/85, против тужениот Славе Пажески од Прилеп, ул. "Осоговска" бр. 53, сега во Америка со непозната адреса.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живеење, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави пред Основниот суд во Прилеп или да одреди свој полномошник. Доколку не се јави во определениот рок, ќе му биде одреден привремен застапник, кој ќе ги застапува неговите права и интереси во судот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 388/2001.

(22911)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Емини Исен од с. Нераште против тужената Емини Хајрије од с. Нераште, со последна адреса на живеење, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената Емини Хајрије, во рок од 30 дена да се јави пред Основниот суд во Тетово. Доколку тужената не е во можност да се јави, се задолжува да одреди свој полномошник кој ќе ја застапува пред овој суд или да ја достави точната адреса на престојувалиште. Во спротивно, судот по службена должност, а врз основа на претходно известување на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Тетово, ќе и одреди привремен застапник кој ќе ја застапува пред овој суд со сите права од процесно полномошно согласно член 88 од ЗПП.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 868/03. (22909)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Се дозволува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, што се води при Основниот суд во Неготино, на здружението на граѓани Градски фудбалски клуб "Неготино" од Неготино, со седиште во Неготино, ул. "Маршал Тито" бб (градски стадион Неготино) под реден број 16/03.

Здружението се регистрира заради унапредување и развој на спортската култура во Неготино, спортување и рекреирање на младинци, младинки и други граѓани и граѓанки, обезбедување на постојан развој на фудбалскиот спорт, грижа за здравствената заштита на фудбалерите и примена на научните достигнувања во спортската медицина, заради унапредување на фудбалската игра, како и учество во лига на натпреварувања кои ги организира ОФС и ФФМ.

Здружението ќе го застапува и претставува неговиот претседател Недев Зоран од Неготино, со стан на ул. "Киро Крстев" бр. 5.

Од Основниот суд во Неготино, Рег. Згф. бр. 16/03.

(23219)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 40/2003 од 30.06.2003 година, во судскиот регистар на здруженијата на граѓани и фондации ја запиша проме-

ната на овластеното лице за застапување и претставување на Здружението на доктори по медицина и стоматологија-Прилеп, чие основање е запишано со решение на Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 3/2000 од 18.01.2000 година, на начин што на местото на досегашното овластено лице за застапување и претставување д-р Илија Јованоски од Прилеп, се запишува д-р Александар Ристески од Прилеп, со живеалиште на ул. "Републиканска" бр. 12-ј, на 15.01.1990 година.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 40/2003. (23221)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 17/2003, се запишува здружението на граѓани под име: Здружение на граѓани "Кула Кеј Охрид", Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: организирање на културен, спортски и научен план и организирање на манифестации од ваков вид, вработување преку оваа организација, сите дејности кои се сврзани со правилен развој на младите луѓе.

Седиштето на здружението е во Охрид, ул. "Партизанска" бб, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Цабирски Владимир.

Од Основниот суд во Охрид, рег. Згф. бр. 17/2003. (23023)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1607 се запишува здружението на граѓани Здружение за унапредување и развој на противпожарната заштита и едукација на граѓаните во Република Македонија "ФАКЕЛ", со седиште во Скопје, на ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 50.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на унапредување и популаризација на противпожарната заштита во Република Македонија, обука на младата популација, организирање на семинари за противпожарна заштита како и соработка со надлежни министерства.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.08.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 153/03. (23296)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1606 се запишува здружението на граѓани АВТО МОТО КЛУБ СТР, со скратено име АМК СТР, со седиште во Скопје, на ул. "Никола Грчето" бр. 6/6.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на унапредување на спортскиот автомобилизам, мотоциклизам и картинг, подготовки и тренинзи на натпреварувачите, спортски натпревари како и усогласување на програмските активности со Авто Мото Сојузот на Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.08.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 152/03. (23298)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1545 се запишува здружението на граѓани Македонски клуб за германски овчар, со седиште во Скопје, на ул. "Никола Русински" бр. 9б.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на унапредување и афирмирање на расата, а преку тоа и за унапредување на кинологијата во Р. Македонија, организирање на смотри, клубски изложби, семинари водење книга на сите германски овчари и на сите ново окучени кученца во Р. Македонија како и соработка со исти расови клубови на територијата на Балканот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.04.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 55/03. (23299)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. Зг. 40/03 од 29.07.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани под името Здружение за спортско и рекреативно стрелање ХАНТЕР, со седиште на ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 17-А, Скопје.

Цели и задачи на здружението се: да обезбеди претставување на интересите на членовите на здружението пред државните органи во научните стручни и професионални организации, средства за јавно информирање и други влијателни субјекти; организирање на стрелачки турнири и натпревари; издавање билтен за запознавање на членството со состојбите и перспективниот развој на спортското и рекреативно стрелаштво; организирање на стручно усовршување и семинари за членовите; поврзување и соработка со други стрелачки здруженија како од Република Македонија, така и од странство; постигнување повисок квалитет и формирање на заштитен знак - лого на здружението, соработка со домашни и странски институции и добивање најнови и навремени информации за унапредување во областа на стрелаштвото, да делува како библиотека и посредник на информации кои се од значење на здруженијата за спортско и рекреативно стрелање, да ја проучува и промовира стрелачката традиција и стрелаштво како спорт и вештина, јакнење на спортскиот дух и инволвирање на младата популација во спортски и рекреативни активности и турнири.

Со денот на запишување во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на граѓани под името Здружение за спортско и рекреативно стрелање ХАНТЕР- Скопје, се стекнува со својство на правно лице и отпочнува со работа со денот на уписот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. 40/03. (23489)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. Зг. 61/03 од 15.08.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани под име МАКЕДОНСКО ХЕРАЛДИЧКО ЗДРУЖЕНИЕ со седиште во Скопје, на ул. "Петар Манџуков" бр. 113/6, Општина Чаир, Скопје.

Основните цели и задачи на МАКЕДОНСКО ХЕРАЛДИЧКОТО ЗДРУЖЕНИЕ се: популаризација на хералдиката и сродните науки, истражување на хералдичкото наследство на територијата на Република Македонија, предложување и изработка на грбови, знамиња, одликувања, оформување на хералдички регистар во кој ќе се заведуваат стари и нови грбови и негово ажурирање, едукација од областа на хералдиката и сродните науки, издавачка дејност за дела од хералдиката и сродните науки, а под сродни науки се подразбираат: генеологија, сфрагистика, вексикологија, фелеристика, нобиларни и витешки прашања.

Со денот на запишување на МАКЕДОНСКО ХЕРАЛДИЧКО ЗДРУЖЕНИЕ од Скопје, истото се стекнува со својство на правно лице и отпочнува со работа на 15.08.2003 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. 61/03. (23475)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение Ст. бр. III. 441/03 од 02.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за промет и услуги ГРЕНАДА ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Пржино" бр. 46-б, жиро сметка бр. 40100-601-352066 и регистарска влошка бр. 1-40278-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и се заклучува стечајната постапка.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22840)

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд во Охрид, Ст. бр. 20/2003 од 18.08.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "Баге" ДООЕЛ увоз-извоз од с. Подмоље, Охрид, регистрирано во Основниот суд во Битола под П. Трег. бр. 263/2001, со жиро сметка бр. 41000-601-9779 што се води во Агенцијата за блокирани жиро сметки во Охрид, со седиште во с. Подмоље, Охридско. Стечајната постапка се заклучува и не се спроведува.

Од Основниот суд во Охрид. (22907)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 194/03 од 15.08.2003 година, над Трговското друштво за производство, услуги и трговија Ничков Александар "Полотранс" ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште на ул. "12 Кладенци" бр. 16, со број на регистарска влошка 01-002550?-8-03-000, со жиро сметка во Тетекс кредитна банка АД Скопје-филијала Битола бр. 290-2000000221-57 со дејност шифра 45, останати завршни работи, се отвора стечајна постапка но не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (23015)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 192/03 од 01.09.2003 година, над Друштвото за трговија на големо и мало ЛИДЕР КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. "Едвард Кардел" бр. 11/30, со број на рег. влошка 01013664?-8-01-000, и жиро сметка 300060000002458, во Комерцијална банка АД Скопје експозитура Битола, со дејност шифра 52.45 трговија на мало со апарати за домаќинство, радио и телевизиски уреди, се отвора стечајна постапка но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (23017)

Основниот суд во Струмица, донесе решение Ст. бр. 18/96 од 12.06.2003 година со кое се запира натамошното претворање во пари на делбената маса на должникот ЗЗ "Тромега" во стечај, с. Старо Коњарево, затоа што натамошното водење на стечајната постапка предизвикува несразмерни трошоци.

Отворената стечајна постапка над должникот ЗЗ "Тромега" с. Старо Коњарево, се заклучува.

Побарувањето што го има должникот ЗЗ "Тромега" с. Старо Коњарево во стечај према Горгиев Панче Васил од с. Муртино, утврдено со правосилна пресуда П. бр. 1927/02, а за кое побарување до Основниот суд во Струмица должникот ЗЗ "Тромега" во стечај с. Старо Коњарево поднел предлог за извршување на ден 10.04.2003 година им се отстапува на следните доверители: Стопанска банка АД Скопје, Црн Бор АД Пехчево, Фонд за ПИОМ Скопје, стручна служба-подрачна единица Струмица, Фонд за здравствено осигурување Скопје-подрачна служба Струмица, Еленица АД Струмица, Прилепска пиварница АД Прилеп, АД Жито Струмица и АД Грозд Струмица.

Се разрешува од должноста стечајниот управник на должникот Љупчо Михајловиќ дипл. екк од Струмица.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од регистарот кај надлежниот регистарски суд.

Доверителите можат да го напаѓаат ова решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавата на истото во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Струмица. (23030)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 48/03 од 02.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија КОРАБ увоз-извоз Штип, ул. "Борис Кидрич" бб, со жиро сметка бр. 41400-601-34137 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Подрачна единица Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците за постапката.

По правосилноста на ова решени должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (23213)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 160/03 од 04.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за транспорт и услуги ДЕКО КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 14/2-16, со жиро сметка бр. 300000000630536 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02041602?-3-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23251)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 420/03 од 04.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, промет, посредување и услуги ЛИ-СО ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Тодор Чангов" бр. 69, со жиро сметка бр. 40100-601-349924 при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-62696-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23253)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 375/03 од 14.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должник Превоз на патници и стока РАМНИШТЕ ТП Адил Зекир Адил, со седиште на ул. "Ордан Чопела" бр. 69, и регистарска влошка бр. 02029149?-6-06-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23258)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 382/03 од 30.06.2003 година, е отворена стечајна постапка на должникот Друштво за трговија и шпедиција ВИГИ-КО Горѓи и Иван ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Прашка" бр. 23 и жиро сметка бр. 200-0000193772-94 при Стопанска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02017509?-3-01-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23310)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 86/03 од 03.09.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, превоз, услуги и трговија "Мехмеди" Назиф Мехмеди увоз-извоз ДОО-ЕЛ, с. Д. Страгомиште-Зајас, Кичево и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (23494)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 349/03 од 02.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должник Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и услуги "БУБЕ-С-КОМПАНИ" експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. "Лука Геров" бр. 3/18, со сметка бр. 40120-601-357634 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје, и регистарска влошка 1-62464-0-0-0, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ"

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23439)

Во огласот бр. 22450 за стечајна постапка на Акционерското друштво за трговија и производство со кооперација увоз-извоз "Мак-Комерц" во стечај, с. Марена, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 56/2003, на стр. 12, во вториот ред наместо зборовите: "го одби" треба да стојат зборовите: "го одобри".

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Санда Саркисјан од Скопје, ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 17, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3462/2002 година од 14.06.2002 година, објавува дека Трговското друштво за трговија и услуги ШТРАУС КОМЕРЦ Оханес ДООЕЛ Скопје, ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 17, со број на жиро сметка 300000000943749, отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (23226)

Ликвидаторот Африм Исмаили од Скопје, ул. "Антон Попов" бр. 114, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1145/2003 од 01.04.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги АДИС-97 Африм ДООЕЛ Скопје, ул. "Антон Попов" бр. 114, со број на жиро сметка 300000000468449, отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (23227)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П. Л. бр. 54/03 од 15.07.2003 година, е определено спроведување ликвидација над МИТШТЕДИЛНИЦА ДОО Куманово, со седиште на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 14, Куманово, запишано во судскиот регистар кој го води овој суд, на регистарска влошка бр. 1-28287-0-0-0.

За ликвидатори се определуваат Раде Весковски од Куманово, ул. "Страшо Симонов" бр. 14 и Јордан Апостолов од Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 2/1.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со поднесување на пријава во два примерока со писмени докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23228)

Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. 925/2002 од 15.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 03005576?-8-09-000, во трговскиот регистар го запиша уписот на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и услуги Тоце-Комерц ДООЕЛ Штип, ул. "Борко Левата" бр. 17.

Се запишува Снежана Балова од Штип, за ликвидатор на друштвото.

Од Основниот суд во Штип. (23229)

Ликвидаторот Спиро Цамбазов од Скопје, на ул. "АСНОМ" бр. 60/1-4, Скопје објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало, посредување, производство и услуги РИС-ЦАМБО Спиро и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 60/1-4, Скопје со жиро сметка бр. 300000000491826, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (23078)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3028/03 од 02.09.2003 година, во регистарската влошка бр. 02008518?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за трговија на големо и мало, посредување, производство и услуги РИС ЦАМБО Спиро и други ДОО експорт-импорт ул. "АСНОМ" бр. 60/1-4, Скопје.

Се врши запишување на престанок на друштвото со одлука од 22.08.2003 и запишување на ликвидатор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23178)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2084/03 од 06.08.2003 година, во регистарската влошка бр. 02048830?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИГИТАЛ ИНК ДООЕЛ Скопје, ул. "29 Ноември" бр. 3 в.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИГИТАЛ ИНК ДООЕЛ Скопје, ул. "29 Ноември" бр. 3 в.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23179)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 48/2001 од 02.09.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за градежништво и трговија на големо и мало РИГО КОМЕРЦ увоз-извоз п.о. - Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-16413, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки - Подрачна единица Штип, но истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (23214)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 79/03 од 15.07.2003 година, отвори ликвидациона постапка над ГЗТП ИНЖИНЕРИН Р. Радовиш и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (23215)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 91/03 од 15.07.2003 година, отвори ликвидациона постапка над ППС БОБОВЕЦ с. Ићево, Радовиш и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (23216)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 93/03 од 15.07.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Приватната здравствена организација-ординација по општа стоматологија ДЕНТИС МЕДИКА Пробиштип Трајче Стојковски и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (23215)

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег. бр. 574/03 од 12.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 03001293?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на престанок на јтд на Јавното трговско друштво за трговија и услуги АД Либитум Винка Ангелковиќ и др. јтд ул. "Јордан Стојанов" бр. 17, Пробиштип.

Се врши упис на престанок-ликвидација на Јавното трговско друштво за трговија и услуги АД Либитум Винка Ангелковиќ и др. јтд ул. "Јордан Стојанов" бр. 17, Пробиштип.

За ликвидатор на друштвото се именува Винка Ангелковиќ од Пробиштип, застапник без ограничување.

Од Основниот суд во Штип. (23307)

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег. бр. 579/03 од 01.07.2003 година, во регистарска влошка бр. 03004327?-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за производство, промет и услуги АСТОРИЈА јтд увоз-извоз Матиќ Горѓи и др. Делчево, ул. "4 Јули" бр. 21.

Се запишува Цеков Ацо за ликвидатор на Друштвото за производство, промет и услуги АСТОРИЈА јтд увоз-извоз Матиќ Горѓи и др. Делчево, ул. "4 Јули" бр. 21, и престанок на друштвото.

Од Основниот суд во Штип. (23331)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2193/03 од 27.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02036126?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок на Градежното трговско услужно друштво ДРИТА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Ј.Сандански" бр. 8.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Градежното трговско услужно друштво ДРИТА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Ј.Сандански" бр. 8.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23349)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2041/03 од 12.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 020010796?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на субјектот на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ФЛОТ-3 Насер ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, нас. Дреновец 26, Тетово.

Бришење на трговското друштво од трговскиот регистар, по спроведена ликвидација на: Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ФЛОТ-3 Насер ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, нас. Дреновец 26, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23354)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава неплодно земјиште, сосопственост на Бекировски Ариф, од с. Патишка Река и Фазлијовски Фазли од с. Патишка Река, Скопје со дел на посед од 1/4 (една идеална четвртина), имотот се наоѓа во Батинци и е заведен во Имотен лист бр. 196, за КО Батинци и тоа: КП 551/3 пл. 3, ск. 5, в.м. "Гупријан", култура неплодно со површина од 3280 м², предметната недвижност се продава за цена од 40,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Нице Планина" бр. 16, Скопје. (22776)

Со нотарски акт ОДУ бр. 156/03 од 21.08.2003 година изготвен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, востановено е заложно право-регистраан залог врз следните подвижни предмети: товарно моторно возило SK-461-MH, марка IVECO, тип 40 C IVECO DAILY, со бр. на шасија ZCFC4071005415764, со бр. на мотор 814043Ц4000/3720235, година на производство 2002, сила на мотор во kw 78, работна зафатнина на моторот 2798 cm³, со број на сообраќајна дозвола МК 0732125 издадена на 14.01.2003 година од ГУВР Скопје; товарно моторно возило SK-645-NB, марка IVECO, тип 65 C IVECO DAILY, со бр. на шасија ZCFC65A0005447083, со бр. на мотор 8140.43N/3827920, година на производство 2003, сила на мотор во kv 107, работна зафатнина на моторот 2798 cm³, со број на сообраќајна дозвола МК 0816969 издадена на 22.07.2003 година од ГУВР Скопје; комора 11.5 x 11.5 x 2.2 SP 500 BT, сопственост на залогодавачот видно од фактура бр. 20/2003 од 06.06.2003 година издадена од Горенско Љупчо ДООЕЛ, го корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 150.000,00 ЕУР. (22871)

Над недвижниот имот на хипотекарниот должник ДОО "ТЕКОНД" Тетово, ул. "Илинденска" бр. 228, кој се состои од: двор од 1721 м² на КО Тетово, на м.в. "Горно Теке", опишано во ПЛ бр. 11730 од 24.04.2003 година, стекнат врз основа на Договор за продажба на недвижен имот склучен на ден 25.10.1996 година помеѓу ПОС "Универзал" Тетово во стечај и ПППУ "СА-ГА" Тетово заверен под ОВ. бр. 1740/96 од 18.10.1996 година врз основа на правосилно решение на Апелациониот суд - Скопје АСЖ бр. 1408/96 и решение за прифаќање на понуда под бр. СТ бр. 1298/94 на Окружниот стопански суд Скопје, заснован е залог со Договор број ОДУ 374/2003 заверен кај нотарот Иво Серафимовски од Те-

тово, во корист на доверителот Тетовска банка а.д. - Тетово за обезбедување на парично побарување на должникот ДОО "ТЕКОНД" Тетово, ул. "Илинденска" бр. 228, во износ од 5.000.000,00 денари. (22902)

Над подвижните предмети на хипотекарниот должник ДОО "ТЕКОНД" Тетово, ул. "Илинденска" бр. 228, кој се состои од: комплетна линија за производство на формирани чоколадни производи со капацитет од 2,5-4,0 т/смена; полуавтоматска линија за производство на чоколади и полнето чоколадо составена од: темперитки, автоматска моделарка, автоматизиран расладен тунел 20м, прелевачица капацитет од 1200 кг/смена, резервоари од росфрај капацитет од 500 кг; линија за производство на кекс и бисквити со капацитет од 50 кг/час; линија за обработка и варење на шеќер која се состои од: мелница за шеќер, фонданерка, казан од росфрај за варење на шеќер со дупли лим (дупликатор), специјален казан за темпирање на фондан со комплетни колички, миксер, калани; работни маси од росфрај; транспортни колички со полици од росфрај; умивалник од росфрај и цедалник од росфрај, опишани во извештајот за извршена проценка на непаричен влог од страна на овластен судски проценител Гугуловски Павле од 17.06.2003 година, заснован е залог со Договор број ОДУ 372/2003 за верен кај нотарот Иво Серафимовски од Тетово, во корист на доверителот Тетовска банка а.д. - Тетово за обезбедување на парично побарување на должникот ДОО "ТЕКОНД" Тетово, ул. "Илинденска" бр. 228, во износ од 5.000.000,00 денари. (22903)

Над недвижниот имот сопственост на должникот-заложникот Друштвото за производство и трговија БУСЕ МАК ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Климент Охридски" бр. 9, фабрика за производство за течен јаглен двооксид CO₂ со пратечки објект што се наоѓа во Битола, с. Брод со сите припадници и прирастоци изградена на КП бр. 2721 на м.в. "Балтација" под објект со површина од 734 м², КП бр. 2721 на м.в. "Балтација" култура нива со површина од 9322 м²; КП бр. 2720 на м.в. "Балтација" култура нива со површина од 1026 м² и КП бр. 2725 на м.в. "Балтација" култура нива со површина од 2881 м² означени во ПЛ бр. 652 за КО Брод, заснован е залог-хипотека од прв ред и залог од прв ред врз идните подвижни предмети наведени во Записникот за попис на идни подвижни предмети - машини УЗП бр. 3943/03 од 28.08.2003 година и единствен деловоден идентификационен број 1042003-0000148 заведен во Централниот регистар на РМ-РРК Битола, со Договор за залог со својство на извршна исправа од нотарот Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 218/03 од 28.08.2003 година во корист на zaloжникот доверител ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје. (22904)

Врз основа на приватна исправа – Договор за регистриран залог на подвижни предмети, потврден од заменик-нотар Ружа Костовска, заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје, заведен под ОДУ. бр. 336/03 од 26.08.2003 година zaloжникот должник Друштво за трговија и услуги КИА МОТОРС експорт-импорт Богачхан ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Кочо Рацин“ бр. 32/2-8, МБ 5336040 има заложено подвижни предмети-возила, подробно опишана во нотарски акт во полза на zaloжникот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р Македонија – Заложен регистар Скопје. (22905)

Врз основа на приватна исправа – Договор за регистриран залог на подвижни предмети, потврден од заменик-нотар Ружа Костовска, заменик на нотарот Нове

Костовски од Скопје, заведен под ОДУ. бр. 339/03 од 29.08.2003 година zaloжникот должник Друштво за трговија и услуги КИА МОТОРС експорт-импорт Богачхан ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Кочо Рацин“ бр. 32/2-8, МБ 5336040 има заложено подвижни предмети-возила, подробно опишана во нотарски акт во полза на zaloжникот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р Македонија – Заложен регистар Скопје. (22906)

Се продава недвижен имот-нива во вкупна површина од 1140 м², класа 5, кој имот лежи на К.П. 427/2 КО Чајлане, м.в. „Дебра“ сопственост на Раско Зафир Арсовски од Скопје, кој имот е евидентиран во поседовен лист 171 издаден од Државен завод за геодетски работи – Сектор за премер и катастар – Скопје за вкупна купопродажна цена од 10.700 евра.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1/3-18. (22910)

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште и тоа: К.П. 334, план 004, скица 012, в.м. „Поводеници“, катастарска култура 70000, површина од 500 м², К.П. 334, план 004, скица 012, в.м. „Поводеници“, катастарска култура 13000, класа 1, површина од 2 31 м², К.П. 334, зграда 1, план 004, скица 012, в.м. „Поводеници“, катастарска култура 50000, површина од 43 м², К.П. 334, зграда 2, план 004, скица 012, в.м. „Поводеници“, катастарска култура 60000, површина од 10 м² или вкупно 7 84 м² евидентиран во имотен лист број 32895 за КО Прилеп на име Чадамова Д. Елизабета од Прилеп, ул. „Нил Армстронг“ бр. 26.

Купопродажната цена на недвижниот имот изнесува 200.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. „Гоце Делчев“ зграда Македонија, локал 14. (22912)

Засновање на залог на недвижен имот – сопственост на zaloжникот должник Друштвото за производство и промет на големо и мало ТУРБОИНЖЕНЕРИНГ ГОКО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Адолф Циборовски“ бр. 32, во корист на zaloжникот доверител Стопанска банка АД Скопје, и тоа со нотарски акт – Договор за хипотека со својство на извршна исправа ОДУ бр. 394/03 од 27.08.2003 година, воспоставена кај нотарот Мери Весова со седиште во Општина Горче Петров, Скопје, деловен простор во Скопје, построен на К.П. број 1358, зграда 1, влез 001, приземје, со намена 00570 на бул. „Партизански одреди“ бр. 123 со површина од 20 м² и на К.П. број 1358, зграда 1, влез 001, приземје, со намена 00570 на бул. „Партизански одреди“ бр. 123 со површина од 19 м², односно вкупна површина од 39 м² во К.О. Карпош, видно од Имотен лист број 29488 за К.О. Карпош издаден од Државниот завод за геодетски работи – Сектор за премер и катастар Скопје, за обезбедување на парично побарување на Стопанска банка АД Скопје, во износ од 100.000,00 евра. (22962)

Над недвижниот имот, сопственост на Друштвото за проектирање, инженеринг, завршни и занаетчиски работи во градежништвото ГЕММА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Анкарска" бр. 29А, спрат 1, кој се состои од деловен простор, кој се наоѓа во Скопје, м.в. ул. "530", лежи на К.П. бр. 6140, во КО Карпош и е со вкупна површина од 533 м², запишано во имотен лист бр. 29031 за КО Карпош и над идната недвижност-поткровје со реконструкција и адаптација на кров, на истиот деловен простор, запишан во истиот имотен лист бр. 29031 за КО Карпош, кој треба да се изгради согласно правосилното Одобрение за градење бр. 16-1963/2 од 09.07.2003 година, издадено од Министерството за транспорт и врски, Сектор за урбанизам-подрачна единица Карпош, Скопје е заснован залог со Договор за залог со изјава за извршност потврден кај нотарот Елизабета Станоевиќ-Гокиќ, под ОДУ бр. 206/03 од 02.09.2003 година, во корист на заложникот доверител Стопанска банка АД Битола, за обезбедување на парично побарување во износ од 30.000.000,00 денари.

Правото на сопственост на заложникот должник врз недвижниот имот е запишано во имотен лист бр. 29031 за КО Карпош. Имотниот лист е издаден на 19.08.2003 година од Државниот завод за геодетска управа-Одделение за прмер и катастар Скопје. (22975)

Се продава нива, сопственост на Станковски Крсте, со живеалиште во с. Долно Лисиче, Скопје, со дел на посед од 1/1(целосно). Имотот се наоѓа во Долно Лисиче и е заведен во Поседовен лист бр. 1109, за КО Долно Лисиче и тоа: К.П. бр. 1536/1, план 4, м.в. "Керимово", култура нива, класа 2, површина 491м². Предметната недвижност се продава за вкупна купопродажна цена од 49.100,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и другите лица што имаат првенствено право на купување и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Нице Планина" бр. 16, Скопје. (22981)

Врз основа на нотарски акт-Договор за залог врз недвижност со својство на извршна исправа, составен од страна на нотарот Весна Стојчева, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 102/2003 од 03.09.2003 година, склучен помеѓу Тутунска банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштвото за инженеринг и трговија ТРГО ИНЖЕНЕРИНГ МАРИН Љубе ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Александар Маргулов" бр. 7, Скопје, засновано е заложно право врз недвижност-хипотека од прв ред врз следниот недвижен имот: стан кој се наоѓа во Скопје, на КО Кисела Вода 1, ул. "К. Крстевски" бр. 13, кој лежи на К.П. бр. 724, како зграда 1, влез 001, кат 02, стан бр. 007, намен на зградата 00510, со површина од 55м², лоѓии, балкони и тераси, кои лежат на истата К.П. бр. 724, како зграда 1, влез 001, кат 02, стан бр. 007, намена на зградата 00509, со површина од 4м², и помошни простории-подрум, кој лежи на истата К.П. бр. 724, како зграда 1, влез 001, кат ПО, подрум бр. 002, намена на зградата 00511, со површина од 7м², а во вкупна површина од 66м², и гаража која се наоѓа во Скопје, на КО Кисела Вода 1, ул. "К. Крстевски" бр. 13 и лежи на К.П. бр. 724, како зграда 1, влез 001, кат ПО, гаража бр. 005, намена на зградата 00518, со површина од 15м², заведени во Имотен лист бр. 30766 и Имотен лист бр. 31050 за

КО Кисела Вода 1, сопственост на заложникот должник, Друштво за инженеринг и трговија ТРГО ИНЖЕНЕРИНГ МАРИН Љубе ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, кој залог врз недвижност-хипотека е упишан во катастарот на недвижности ДЗГР-Сектор за прмер и катастар Скопје. (23025)

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за инженеринг и трговија ТРГО ИНЖЕНЕРИНГ Марин Љубе ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Александар Маргулов" бр. 7: товарно возило Peugeot, тип Tole 1.9. D, број на шасија VF3BZWJYB12932950, број на мотор 10DXDE60162421, произведено 2002 година, рег. таблица SK 314 ME, со проценета вредност од 768.600,00 денари, заснован е залог со договор за регистриран залог ОДУ бр. 275/03 од 28.08.2003 година, составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средство за обезбедување на договор за рамковен револвинг кредит 09-1818 од 26.08.2003 година, помеѓу Тутунска банка АД Скопје и Друштво за инженеринг и трговија ТРГО ИНЖЕНЕРИНГ Марин Љубе ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за износ од 40.000 евра, во корист на заложникот доверител Тутунска банка АД Скопје. (23026)

Врз основа на Договор за залог врз недвижни предмети со својство на извршна исправа, потврден од страна на нотарот Чедо Иванов од Кочани, под ОДУ бр. 240/03 од 01.09.2003 година, склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Кеј Димитар Влахов" бр. 4 и Друштво за производство и трговија на големо и мало ЖАНЕТ-ЕКС-ПОРТ ДООЕЛ Кочани, како должник-заложен должник како основ за обезбедување на паричното побарување на доверителот Комерцијална банка АД Скопје, во висина од 150.390 евра кои произлегуваат од Договор за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право бр. 02-1640-5356 заснована е хипотека од прв ред врз недвижности, деловен простор на: К.П. бр. 16724, дел 64, зграда 1, кат 01, м.в. "Белски Дол", со површина од 194м², К.П. бр. 16724, дел 64, зграда 1, кат-подрум, м.в. "Белски Дол", со површина од 53м², К.П. бр. 16724, дел 64, зграда 1, кат ПР, м.в. "Белски Дол", со површина од 221м², или со вкупна површина деловен простор од 468м² и градежно изградено земјиште(под и околу објекти) на истата К.П. со вкупна површина од 2181м², заведен во Имотен лист бр. 12876 за КО Кочани, издаден од ДЗГР-Одделение за прмер и катастар Кочани, како сопственост на должникот-заложникот должник. (23020)

Над недвижниот имот кој се наоѓа во Струмица, изграден на К.П. бр. 6512/37, зграда 1, влез 1, кат ПР, со намена 00570, м.в. "Кел Герен", во КО Струмица, со површина од 342м², со право на користење на земјиште на К.П. бр. 6512/37 во КО Струмица, план 024, скица 004, м.в. "Кел Герен", земјиште покрај зграда-двор со површина од 1651м² и со право на користење на земјиште под зграда на К.П. бр. 6512/37 во КО Струмица, зграда 1, план 024, скица 004, со површина од 372м², видно во Имотен лист бр. 2895 за КО Струмица, сопственост на хипотекарниот должник Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз АГРО-КОМЕРЦ 92 ДОО, ул. "Панче Пешев" бр. 55/1/13 со БДС 4485653 е заснован залог од прв ред со нотарски акт ОДУ бр. 199/03 од 28.08.2003 година кај нотарот Јанко Милушев од Струмица, во корист на заложникот доверител ИНВЕСТБАНКА АД Скопје со БДС 4558669, за обезбедување на парично побарување во износ од 3.761.368,00 денари. (23018)

Над подвижниот имот сопственост на Трговското друштво за производство и трговија на големо и мало РУ-ДИНЕ ММ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, Скопје: товарно моторно возило FIAT, тип 230 DUCATO 2.8 TD, број на шасија ZFA23000006012304, број на мотор 814.43/3232139, товарно моторно возило CITROEN, тип JUMPER FG, број на шасија VF7233J5215706221, број на мотор 10FZ1G0285995, товарно моторно возило FIAT, тип 223 DOBLO CARGO, број на шасија ZFA22300005088470, број на мотор 223A6000/2846672, товарно моторно возило FIAT, тип 230 DUCATO 2.8 TD, број на шасија ZFA230000006208555, број на мотор 8140.43/3490178, товарно моторно возило FIAT, тип DOBLO CARGO, број на шасија ZFA22300005099357, број на мотор 2919190, товарно моторно возило FIAT, тип DUCATO 2.8 TD, број на шасија ZFA223000005869102, број на мотор 3017098, товарно моторно возило FIAT, тип DUCATO 2.8 TD, број на шасија ZFA23000006211888, број на мотор 3526324, товарно моторно возило FIAT, тип 230 DUCATO 2.8 TD, број на шасија ZFA23000005845767, број на мотор 2982273, товарно моторно возило FIAT, тип 230 DUCATO 2.8 TD, број на шасија ZFA23000006036050, број на мотор 8140.43/3276392, товарно моторно возило IVECO, тип TURBO DALIY 35.10F, број на шасија ZCFC3570105121280, број на мотор 2304635, товарно моторно возило FIAT, тип 223 DOBLO CARGO, број на шасија ZFA22300005124996, број на мотор 3136227, товарно моторно возило FIAT, тип 223 DOBLO CARGO, број на шасија ZFA22300005086988, број на мотор 223A6000/2815674, товарно моторно возило FIAT, тип DUCATO, број на шасија ZFA23000005621669, број на мотор 2664668, товарно моторно возило IVECO, тип 100E1717/37 EUROCAR, број на шасија ZCFA1AC0102353962, број на мотор IVECOF4AEO481AC101006456, товарно моторно возило FIAT, тип DUCATO, број на шасија ZFA24400007126742, број на мотор 3683033, товарно моторно возило FIAT, тип DOBLO CARGO 1.9 DS FUR, број на шасија ZFA22300005146049, број на мотор 3268885, товарно моторно возило FIAT, тип DUCATO, број на шасија ZFA24400007244523, број на мотор 3794567, дворежимски комори тип MISSA, мотори DORIN, испарувач HELPMANN 2x83m³, ладилник комора 4A/1000-PIB11, комора фриго систем, заснован е залог со Договор за регистриран залог ОДУ бр. 280/03 од 29.08.2003 кај нотарот Поповски Слободан од Скопје, во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за 550.000 евра кои произлегуваат од Договорот за рамковен кредит 09-996 од 09.05.2003 година. (23029)

Се продава недвижен имот – 1/2 идеален дел од нива 6 класа со вкупна површина од 1.950 м² што се наоѓа на К.П. 1153, м.в. „Ораше“ КО Долно Соње.

Се повикува сосопственикот на наведената парцела, како и сопствениците на соседните парцели, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавата за прифаќање на понудите да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. „Иван Козаров“ бр. 24, лок. 23 (ДТЦ „Стара Рампа“). (23013)

Се продава нива опишана како К.П. бр. 10094/3 за КО Охрид со површина од 890 м², м.в. „Долно трно“ и една идеална третина од пат означен како К.П. бр. 10094/4 сопственост на Чингоски Никола од Скопје, ул. „Софиска“ бр. 28 за цена од 250,00 денари по метар квадратен.

Се повикуваат сите можни сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава

писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудите во рок од 30 дена од објавувањето на понудата-огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. „Македонски Просветители“ бр. 8 (мезанин). (23016)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Ангелов Драги им ја нуди на продажба својата 7/75 идеален дел од лозје 4 класа од вкупно 2441 м² устроено на КП 986/1 план 5, скица 9, во м.в. „Бел Камен“ запишана во ПЛ број 2493 за КО Радишани, за вкупна купопродажна цена 90.000,00 денари.

Рокот за плаќање е на денот на заверка на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска, ул. „Џон Кенеди“ бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (23019)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Илинден, на КП 2522/2, на м.в. „Млака“ пасиште 1 класа во површина од 2880 м² и на КО Илинден, на КП 2522/3, на м.в. „Млака“ во површина од 1900 м² на која е сопственик Стојановска Ленка на 1/2 идеален дел, за цена од 350,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. „Палмиро Тољати“ бр. 173. (23027)

Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 140/1 на место викано „Дренки“ овошна градина, класа 4, со површина од 816 м² и КП бр. 141/1, на место викано „Дренки“ со површина од 860 м² во КО Бадар, сопственост на Вујачиќ Бобан, за цена од 45.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. „Костурска“ бр. 18/5-1, Скопје. (23038)

Се продава нива класа 1 на КП бр. 3981 во м.в. „Крапчеви Ливади“ во површина од 1680 м² заведена во Имотен лист број 2604 за КО Варош, сопственост на Костоска Даница од Прилеп, ул. „Ц. Цгуре“ бр. 8 за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. „Сотка Горѓиоски“ бб. (23021)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина: Тимјаник, Долни Дисан и Горни Дисан.

- Парцела број 328/3 во место викано „Жилавките“ нива со површина од 2493 м² во Катастарска општина

Тимјаник; една идеална половина од парцела број 195 во место викано "Џоцова Чешма" пасиште со површина од 18990 м² во Катастарска општина Горни Дисан; парцела број 1016/2 во место викано "Ушите" интензивно лозје со површина од 5889 м² во Катастарска општина Долни Дисан; парцела број 1393 во место викано "Вардариште" интензивно лозје со површина од 1613 м² во Катастарска општина Долни Дисан; една идеална половина од парцела број 3057 во место викано "Габерот" нива со површина од 4893 м² во Катастарска општина Долни Дисан; една идеална третина од парцела број 213 во место викано "Пороите" нива со површина од 10667 м² во Катастарска општина Долни Дисан; една идеална половина од парцела број 3146 во место викано "Клисурка" шума со површина од 5056 м² во Катастарска општина Долни Дисан, сопственост на Ристова Цветанка од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 7/2-32, цена на продажба 206.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (23022)

Врз основа на Договор бр. А-438 помеѓу нашата фирма: Ни Ком ДООЕЛ Александар Николов, Скопје и Про Бизнис Банка АД Скопје, за давање кредит, го регистрираме нашиот подвижен имот предмети: патничко возило Мазда 323, бр. на шасија ЈМЗБЈ14Р201275159, бр. на мотор РФ 705 998, производство 2001 година, рег. ознака СК 790 КВ, сообраќајна дозвола МК 0618186, како невладетелски залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа во корист на Про Бизнис Банка АД Скопје како заложен доверител, заверено на нотар под ОДУ бр. 181/2003 година. (23175)

Над недвижност имот-деловна зграда сопственост на ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР извоз-увоз Акционерско друштво за надворешен и внатрешен промет Скопје, што се наоѓа во Скопје, на ул. "Велько Влаховиќ" бр. 11, и тоа: деловен простор обележан на катастарска парцела број 12035, зграда 1, влез 1, кат 03, намена 00570, во површина од 1061 м²; деловен простор обележан на катастарска парцела број 12035, зграда 1, влез 1, кат 04, намена 00570, во површина од 1166 м²; деловен простор обележан на катастарска парцела број 12035, зграда 1, влез 1, кат 05, намена 00570, во површина од 987 м²; деловен простор обележан на катастарска парцела број 12035, зграда 1, влез 1, МЕ, намена 00570, во површина од 197 м²; деловен простор обележан на катастарска парцела број 12035, зграда 1, влез 1, МЕ, намена 00570, во површина од 116 м²; деловен простор подрум обележан на катастарска парцела број 12035, зграда 1, влез 1, ПО, намена 00511, во површина од 2190 м²; деловен простор обележан на катастарска парцела број 12035, зграда 1, влез 1, ПР, намена 00570, во површина од 213 м²; деловен простор обележан на катастарска парцела број 12035, зграда 1, влез 1, ПР, намена 00570, во површина од 120 м²; и деловен простор обележан на катастарска парцела број 12035, зграда 1, влез 1, ПР, намена 00570, во површина од 88 м², според Имотен лист број 42107 од 28.08.2003 година, издаден од државниот завод за геодетски работи-Сектор за премер и катастар Скопје, под број 1120/27269, за Катастарска општина Центар 1, заснован е залог со нотарски акт - Договор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа заверен кај нотарот Светлана Петровска, Центар, Скопје, под ОДУ бр. 420/03 од 29.08.2003 година во корист на заложниот доверител СТОПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 250.000,00 ЕУР. (23147)

Недвижен имот - деловен простор, сопственост на Туристичка Агенција ГУЛИВЕР МИЛС-РЕНАТА и други ДОО Скопје, што се наоѓа во Скопје, ГТЦ, локал 1 Д.Е. 494 Б, обележани на Катастарска парцела број 12079, зграда 3, влез 1, ПР, стан 494, намена на зграда 00570, собност 001 во површина од 47 м², според Имотен лист број 45952 од 13.05.2003 година издаден од Државниот завод за геодетски работи-Сектор за премер и катастар Скопје, под број 1120/13235, за катастарска општина Центар 1, заснован е залог со Договор за хипотека (со својство на извршна исправа), кај нотарот Светлана Петровска од Скопје, под ОДУ бр. 212/2003 од 22.05.2003 година во корист на заложниот доверител КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 130.000.000,00 денари. (23148)

Над недвижниот имот сопственост на АД ГРОЗД Струмица, кој се состои од: комплекс објекти-складишно производни и помошни објекти на КП бр. 51 и 52 на м.в. "Стадион" со вкупна површина од 4922 м² и земјиште на КП бр. 49, 50, 51, 52 на м.в. "Ван Град" со вкупна површина од 32228 м², сето во КО Струмица, детално опишан во Имотен лист број 12175 и Имотен лист број 5635 издадени од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Струмица, заснован е залог со Договор за обезбедување на побарување со засновање на договорен залог-хипотека од нотарот Соња Божинковска од Струмица, под ОДУ бр. 179/03 од 02.09.2003 година, за обезбедување на парично побарување во износ од 700.000,00 ЕУР. (23212)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 7836, на м.в. "Умата", класа 6 со површина од 5047 м² и нива на КП бр. 7837, на м.в. "Умата", класа 6 од 8225 м², по Имотен лист број 342 КО Кавадарци 1 вон за цена од 150.000 денари, сопственост на Павле Чекоров, Кирил Чекоров од Кавадарци и Ристе Чекоров, Трајче Чекоров и Драгица Лазарова од Скопје.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (23222)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП бр. 2514, на м.в. "Коњаровец" со површина од 12847 м² и нива на КП бр. 2514, на м.в. "Коњаровец" од 405м², по Имотен лист број 667 КО Росоман за цена од 100.000 денари, сопственост на Лазар Бацов од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (23223)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 2362/2 во место викано "Сенокос" нива класа 3-та во површина од 492 м², КО Мислешево, сопственост на Мечкароски Радован и Живко од Струга, за вкупна продажна цена од 140.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на

објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Сашо Гурчиноски од Струга, ул. “Плоштад на Революција” бб, Струга. (23224)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 2404/2 во место викано “Сенокос” нива класа 2-ра во површина од 358 м², КО Мислешево, сопственост на Нада Арсовска, за вкупна продажна цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Сашо Гурчиноски од Струга, ул. “Плоштад на Революција” бб, Струга. (23225)

Се продава 1/3 (една третина) идеален дел од земјоделско земјиште, заведено на К.П.бр. 1651, м.в. “Млака”, култура шума, класа 3, со вкупна површина од 960м², евидентирано во Поседовен лист 1079 за КО Г. Соње, сосопственост на Стојановска Надежда и Стојановски Илија, за цена од 4,00 евра/м², во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивното го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Стела Лазаревска, Т.П. 13 Ноември, лок. 21/1, бул. “Јане Сандански”, Скопје. (23257)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Брњарци, на К.П. бр. 736/1, на м.в. “Рибар”, 5 класа, со површина од 2025м², на која е сопственик Милошевска Стојанка, за цена од 240,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. “Палмиро Тољати” бр. 173. (23270)

Над недвижниот имот, деловен простор на К.П. бр. 7633/2, м.в. “Село” и тоа 6/16 од објект, со површина од 452м² и неплодно земјиште 6/16, со површина од 552м², заведени во Поседовен лист бр. 1147, за КО Драчево, сопственост на Трговското друштво за производство, промет и услуги ДАНА Даница и Сокол ДОО Скопје, по основ на Договори за купопродажба на недвижен имот, заверени под ОВ бр. 474/96 на 31.01.1996 година и ОВ бр. 2353/96 на 06.06.1996 година, во Основниот суд Скопје II - Скопје, заснован е залог врз гореопишаната недвижност, врз основа на Договор за залог, потврден од нотарот Весна Паунова од Скопје, под ОДУ бр. 110/03 од 02.09.2003 година, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Битола, за обезбедување на парично побарување во износ од 2.290.000,00 денари. (23248)

Над недвижност деловен простор кој се наоѓа во Скопје, бул. “Партизански одреди” бр. 80, зграда 001, кат-сутерен локал 007, со вкупна површина од 24м², кој имот

лежи на К.П. бр. 1188, дел 1, КО Карпош, сопственост на должникот-заложниот должник Друштво за производство, промет и услуги ФЕРО СПЕКТАР Коле ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, врз основа на Имотен лист бр. 29445, издаден од ДЗГР-Сектор за премеј и катастар Скопје, заснован е залог (хипотека) со нотарски акт-Договор за залог (хипотека) врз недвижност од прв ред од страна на нотарот Нада Палиќ од Скопје, заведен под ОДУ бр. 177/03 од 01.09.2003 година, во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 30.000 ЕУР. (23115)

Врз основа на нотарски акт-Договор за невладетелски рачен залог од прв ред сочинет од страна на нотарот Нада Палиќ, Центар, Скопје, под ОДУ бр. 175/03 од 26.08.2003 година, склучен меѓу Тутунска банка АД Скопје, како заложен доверител и Трговско друштво за трговија, производство и услуги РИВАЛ ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. “Климент Охридски” бр. 66/2/3, како должник-заложен должник засновано е заложно право-регистралиран залог од прв ред врз подвижни постојни и идни предмети, патнички моторни возила, сопственост/идна сопственост на должникот-заложниот должник, кое заложно право е заведено под единствен деловен идентификационен број 10120030001012 од 27.08.2003 година, во Централниот регистар на РМ-Регионална регистрациона канцеларија во Скопје број 1. (23079)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/2 идеален дел од К.П. бр. 926/1, м.в. “Чард”, култура нива, класа 5, со површина од 760м², запишани во поседовен лист бр. 462 за КО Сарај, за вкупна цена од 300.000,00 денари и К.П. бр. 926/2, план 4, скица 10, м.в. “Драче”, култура нива, класа 5, со површина од 1153м², за цена од 450.000,00 денари, и двете парцели сосопственост на Бајрам Тефик, Бајрамов Гемко, Бајрамов Сафи и Мухарем Ресмије.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. “Партизански одреди” бр. 68, (барака 6), Карпош, Скопје. (23220)

Се продава земјоделско земјиште, нива, сопственост на Китановски Никола, заведена во Поседовен лист бр. 1554 за КО Драчево и тоа: К.П. бр. 3923/1, план 8, скица 18, м.в. “Карадина”, култура нива, класа 4, со површина од 829 м² и КП 3923/2 пл. 8, ск 18, в.м. „Карадина“ култура нива класа 4 со површина од 1700 м², за купопродажна цена од 300,00 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и другите лица што имаат првенствено право на купување, и лицата чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. “Нице Планина” бр. 16, Скопје. (23138)

Над подвижниот имот: 3 (три) цистерни за чување вино според фактура број 0000003449 од 31.07.2003 година на ПИМ Хасково со сериски броеви: 5030.015, 5030.016 и 5030.019; 3 (три) сада за чување вино според фактура број 0000003500 од 31.07.2003 година на ПИМ Хасково со сериски број: 5033.031, 5033.032 и 5033.033; 2 (две) цистерни за чување вино и ферментатор за вино со платформа според фактура број 0000003501 од 31.07.2003 година на ПИМ Хасково со сериски број: 5030.010, 5030.014 и 5011.027; 3

(три) ферментатори за вино според фактура број 0000003498 од 31.07.2003 година на ПИМ Хасково со сериски број: 5011.028, 5011.029 и 5011.030; 6 (шест) цистерни за чување вино според фактура број 0000003572 од 14.08.2003 година на ПИМ Хасково со сериски број: 5021.011, 5021.012 и 5025.011, 5025.012, 5025.013 и 5025.014; 3 (три) цистерни за чување вино според фактура број 0000003570 од 14.08.2003 година на ПИМ Хасково со сериски број: 5030.011, 5030.012 и 5029.025; 3 (три) цистерни за чување вино и според фактура број 0000003571 од 14.08.2003 година на ПИМ Хасково со сериски број: 5030.013, 5030.017 и 5011.018; уреди за разладување во винарството употребувани тип PNH и тип Padova според фактура број 19 од 23.06.2003 година на Ceruti Италија; машина за полнење на шишиња употребувана тип Toscana Enologica Mori според фактура број 19 од 23.06.2003 година од Серти Италија, сопственост на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ЗДЕНКА КОМЕРЦ Зденка ДООЕЛ Неготино, заснован е залог со нотарски акт Договор за обезбедување на побарување со регистриран залог врз подвижни предмети на нотарот Бинов Гело од Неготино, под ОДУ бр. 236/03 од 04.09.2003 година во корист на заложниот доверител Извозна и кредитна банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 1.500.000,00 денари. (23495)

Врз основа на нотарски акт - Договор за регистриран залог на подвижни предмети, со својство на извршна исправа составен од нотарот Јован Горѓовски од Берово, под број 183/03 од 08.08.2003 година, склучен помеѓу СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје, како заложен доверител и АД Огражден-Берово, како заложен должник, заснован е регистриран залог врз подвижни предмети од втор ред во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, сопственост на заложниот должник АД Огражден - Берово, врз подвижни предмети: основни средства, опрема, моторни возила и машини, кои детално се опишани во наведениот нотарски акт, а за обезбедување на парично побарување на заложниот доверител од заложниот должник во износ од 755.000,00 евра. (23496)

Врз основа на нотарски акт-Договор за залог на недвижност-хипотека предмети, со својство на извршна исправа, составен од нотарот Јован Горѓовски од Берово, под број 165/03 од 24.07.2003 година, склучен помеѓу СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје, како заложен доверител и АД ОГРАЖДЕН-Берово како заложен должник, заснован е регистриран залог врз недвижен имот од втор ред во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, сопственост на заложниот должник АД Огражден - Берово, врз следниот недвижен имот: портирница, пила, сушара, парилница, финала еден, финала два, котлара, управна зграда, трпезарија, брикетара, дестилација, механичка работилница, магацин два, магацин три и острилница, кои објекти лежат на: КП број 801/1, план 6, скица 20 во Берово, на ул. "Борис Кидрич" под објект, со површина од 10990 м²; КП број 1067, план 6, скица 30, викано место "Манакија" под објект, со површина од 76 м², запишани во Поседовен лист 2351 за КО Берово (klauzula intabulanti), а заради обезбедување на парично побарување на доверителот од должникот во износ 755.000,00 евра. (23497)

Над недвижен имот - погон за производство на чоколади, составен од производствен погон - висок во површина од 458,72 м², производен погон-низок во чиј состав влегува кујна, гардероби и санитарен јазол во површина од 251,32 м², подрумски дел со котлара и компресорска станица во површина од 684,32 м², административен дел сместен на првиот кат (Б) во површина од 251,32 м² и трафостаница сите изградени на КП бр. 6465/3 на м.в. "Горно Теке", видно од ПЛ бр. 11730 за КО Тетово, сопственост на ТЕКОНД-Тетово, заснован е залог со Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа заверен кај нотарот Иво Серафимоски од Тетово, под ОДУ бр. 383/03 од 03.09.2003 година во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, заради обезбедување на негово парично побарување во износ од 45.222.033,00 денари или противвредност на 738.995 ЕУР. (23499)

Ред број	Објект	Катност	Бруто изградена површина на БГП	Нето изградена површина на НГП	Година на градење	Процената градежна вредност ГВО	Вкупна вредност на објектот ВВО	Проценета вредност НГП
			м ²	м ²		(ден)	(ден)	(ден./м ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Згр. за прим. дроб. надз.дел	П	346,50	329,18	1977	953.332,00	953.332,00	2.896,08
1.2.	Зграда-подземен дел	подземен дел	575,25	546,49	1977	2.087.482,00	2.087.482,00	3.819,80
1.3.	Тунел за трака 86,40 м.			84,40	1977	1.619.750,00	1.619.750,00	19.191,35
1.4.	Трафостаница и анекс	П	160,00	152,00	1977	1.509.704,00	1.509.704,00	9.932,26
2.	Отв. канал за флот. 2325 м.			2325,00	1978	6.086.850,00	6.086.850,00	2.618,00
3.	Потс. цев. Манто-во 7968,8м			7968,80	1980	12.833.620,00	12.833.620,00	1.610,48
4.	Резерв. за техно-ло.вода		893,98	759,88	1978	4.357.212,00	4.357.212,00	5.734,08
5.	ст. патфолт.-бран. 2800м.			2800,00	1977	862.400,00	862.400,00	308,00
9.	Брана на езеро со тех. вода				1977	121.504.500,00	121.504.500,00	
10.	Хемиска лабораторија	П	424,80	358,26	1978	1.692.342,00	1.692.342,00	4.723,78
	Вкупно		2400,53			153.507.192,00	153.507.192,00	

Заснован е залог, со Договор за залог, кај нотарот Светлана Петровска од Скопје, под ОДУ бр. 137/2003 од 08.04.2003 година во корист на заложниот доверител МИНЕРАЛЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 1.513.000,00 ЕУР. (23146)

Над недвижниот имот сопственост на Трговското друштво ИНТЕР ГЛОБУС ДООЕЛ Богданци, БДС 5354595, недвижен имот пекара со дворно место лоциран на КП 865/1, план 5, скица 94, село, под објект со површина од 384 м² и КП865/1, план 5, скица 94, село неплодно со површина од 717 м² кои недвижности се опфатени во Поседовен лист број 2417 за КО Богданци, а сопственоста над недвижноста (пекара), заложниот должник ја докажува врз основа на Одобрение за градба У.бр. 15-429/2 од 1.07.2002 година издаден од Подрачно одделение на Министерството за транспорт и врски, Гевгелија, е заснован залог со договор за залог-хипотека од прв ред, потврден под ОДУ. бр. 225/03 од 03.09.2003 година од нотарот Горѓи Николов од Гевгелија, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, со БДС 4065549, за обезбедување на парично побарување од 40.000,00 евра. (23500)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1868253 на име Сали Рамадани, ул. "Гаврило Радомир" бр. 1-а, Битола. (20890)
 Пасош бр. 408925/94 издаден од СВР-Тетово на име Касами Рефет, с. Радиовце, Тетово. (22952)
 Пасош бр. 1350969/00 издаден од СВР-Тетово на име Рамадани Касам, ул. "И. Л. Рибар" бр. 28, Тетово.
 Пасош бр. 1637227/01 на име Садик Абедин, с. Глоги, Тетово. (22988)
 Пасош бр. 0310570 на име Цоне Цемаили, с. Желино, Тетово. (22989)
 Пасош бр. 1165416/99 на име Куртиши Мевлудин, с. Калиште, Гостивар. (22990)
 Пасош бр. 695554 на име Сипкоски Петар, ул. "ЈНА" бр. 8/20, Битола. (22991)
 Пасош бр. 1660594 издаден од СВР-Охрид на име Урим Цила, ул. "Сатеска" бр.9, Охрид. (22993)
 Пасош бр. 1015097 издаден од СВР-Скопје на име Горан Стојановиќ, ул. "Кумановска" бр. 2, Скопје. (23075)
 Пасош бр. 1679915/01 издаден од СВР-Скопје на име Муарем Сулимановски, с. Чифлик, Скопје.
 Пасош бр. 1373584 издаден од СВР-Скопје на име Идризи Муса, ул. "Алија Авдовиќ" бр. 15/24, Скопје.
 Пасош бр. 0437040 на име Вера Станкова, ул. "Железничка" бб, Штип. (23117)
 Пасош бр. 1388275 на име Илија Цветаноски, ул. "П. Брашнаров" бр. 15, Прилеп. (23118)
 Пасош бр. 1850017 на име Сиди Мирсад, Дебар. (23119)
 Пасош бр. 1545348 на име Мифтароска Иснија, Дебар. (23120)
 Пасош бр. 648677 на име Димитриев Горги, с. Дражево бр. 57, Струмица. (23121)
 Пасош бр. 1662857/01 издаден од СВР-Скопје на име Сайтов Фикрет, с. Катланово, Скопје. (23177)
 Пасош бр. 1170340/98 издаден од СВР-Скопје на име Енвер Фејзула, с. Д. Свиларе, Скопје. (23180)
 Пасош бр. 1600221/01 издаден од СВР-Скопје на име Горѓиевска Лида, ул. "860" бр. 1-1/1 нас. Колонија, Скопје. (23217)
 Пасош бр. 1466690 на име Митев Миле, с. Муртино, Струмица. (22575)
 Пасош бр. 1732742 на име Цековски Александар, ул. "Македонска" бр. 18, Делчево. (23490)
 Пасош бр. 1073443 издаден од СВР-Скопје на име Глигор Стојков, ул. "Партизански одреди" бр. 66 б/1-15, Скопје. (23242)
 Пасош бр. 231422/94 издаден од СВР-Гостивар на име Шабани Феим, с. Дебреше, Гостивар. (23246)
 Пасош бр. 0602902 издаден од СВР-Скопје на име Смиле Стојановски, с. Бујковци, Скопје. (23259)

Пасош бр. 1861180 издаден од СВР-Скопје на име Иван Стојановски, ул. "Горче Петров" бр. 71/2-17, Скопје. (23260)

Пасош бр. 0680702 издаден од СВР-Скопје на име Милена Стојановска, ул. "Горче Петров" бр. 71/2-17, Скопје. (23261)

Пасош бр. 824430 издаден од СВР-Гостивар на име Хакик Селмани, ул. "Браќа Гиновски" бр. 17/2, Гостивар. (23262)

Пасош бр. 708904 издаден од СВР-Скопје на име Дијана Гајиќ, ул. "Илинденска" бр. 85/16, Скопје. (23266)

Пасош бр. 1343459 издаден од СВР-Тетово на име Ферати Исак, с. Камењане, Тетово. (23280)

Пасош бр. 245069/94 издаден од СВР-Тетово на име Емини Јусуф, ул. "М. Бафтијари" бр. 73, Тетово.

Пасош бр. 1254538 на име Лефков Сашо, ул. "14-та Бригада" бр. 22, Кочани. (23292)

Пасош бр. 1826932 на име Мазари Медиф, с. Делогожди, Струга. (23293)

Пасош бр. 1247979 на име Панцурев Дарко, ул. "Младинска" бр. 194/2, Струмица. (23295)

Пасош бр. 442950/94 издаден од СВР-Скопје на име Трајковски Аце, ул. "Б. Стефковски" бр. 3/19, Скопје.

Пасош бр. 1343043/00 издаден од СВР-Тетово на име Абдии Даут, с. Д. Лешница, Тетово. (23392)

Пасош бр. 1458119/00 издаден од СВР-Скопје на име Муртезан Пајазити, с. Ласкарци, Скопје. (23466)

Пасош бр. 1727814 издаден од СВР-Тетово на име Кадиме Бајрами, с. Требош, Тетово. (23515)

Пасош бр. 1243773 издаден од СВР-Тетово на име Ибраим Рушити, с. Меро, Тетово. (23532)

Пасош бр. 1243774 издаден од СВР-Тетово на име Рушити Емин, с. Меро, Тетово. (23535)

Пасош бр. 0398401 на име Дука Менсур, Дебар. (23549)

Пасош бр. 1897379/03 издаден од СВР-Куманово на име Мустафи Рагми, ул. "11-ти Ноември" бр. 111, Куманово. (23551)

Пасош бр. 214319/94 издаден од СВР-Скопје на име Снежана Ферик, бул. "Ј. Сандански" бр. 104/12, Скопје. (23553)

Пасош бр. 1438586 на име Адемовиќ Нустрет, с. Јакреново, Крушево. (23582)

Пасош бр. 954923/96 издаден од СВР-Скопје на име Здравковски Бобан, ул. "2" бр. 52 нас. "Илинден", Скопје. (23583)

Пасош бр. 1276697 на име Атице Дикеноска, с. Србица, Кичево. (23584)

Пасош бр. 1159414 на име Михалаќ Кристо, с. Другово, Кичево. (23585)

Пасош бр. 149948 на име Бетули Алије, ул. "Аци Мустафа" бр. 36, Охрид. (23586)

Пасош бр. 1301590 на име Сулимани Невзад, ул. "К. Фетак" бр. 2, Куманово. (23587)

Пасош бр. 137041 на име Клецкароски Горги, с. Моришта, Струга. (23589)

Пасош бр. 1406054 на име Абазис Мисини, с. Чежерско Село, Куманово. (23590)

Пасош бр. 1454886/00 издаден од СВР-Скопје на име Крстевски Оливер, ул. "Сава Михајлов" бр. 32/1-2, Скопје. (23592)

Пасош бр. 1712706 на име Предраг Тасевски, ул. "Никшичка" бр. 3-1/7, Куманово. (23602)

Пасош бр. 874741/96 издаден од СВР-Скопје на име Мемед Дурмиш, ул. "Дринска" бр. 11, Скопје.

Пасош бр. 327481/94 издаден од СВР-Скопје на име Гуља Градинај, ул. "Вергино" бр. 108, Скопје.

Пасош бр. 1512990/00 издаден од СВР-Скопје на име Незаир Авди, с. Визбегово, Скопје. (23606)

Пасош бр. 1686869 издаден од СВР-Куманово на име Имер Ајдини, с. Липково, Куманово. (23608)

Пасош бр. 401214/94 на име Јашар Мехмет, ул. "И. Л. Рибар" бр. 15, Гостивар. (23618)

Пасош бр. 1757116 на име Оливер Митев, ул. „Пиринска“ бр. 17, Винаца.
 Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 32/03 на име Грујоски Александар, с. Пискупштина, Струга, наместо "пасош бр. 1636733" треба да стои "пасош бр. 1626733". (11749)
 Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 54/03 на име Сулејмани Насер, с. Падалиште, Гостивар, наместо "пасош бр. 1264134" треба да стои "пасош бр. 1196336". (21757)
 Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 56/03 за пасош бр. 1854785/03 на име Димитар Бошков, ул. "Г. Петров" бр. 53, Скопје, се сторнира.
 Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 55/03 за пасош бр. 1331778 на име Меметов Серхан, ул. "Селечка планина" бр. 5-а, Скопје, се сторнира.
 Чекови од тековна сметка бр. 14650-15 од бр. 1495-887 до бр. 1495892 и бр. 1495885, 1495901, 1495902 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Силвана Крстевска, Скопје. (22951)
 Чекови од тековна сметка бр. 11634825 од бр. 1361-383 до бр. 1361387 и од бр. 781010 до бр. 781013 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Чадиговска-Тунтева Билјана, Скопје. (22976)
 Чекови од тековна сметка бр. 1128501 од бр. 60011-02288 до бр. 6001102294 и од бр. 31000118329 до бр. 31000118332 издадени од Комерцијална банка на име Сарафимова-Кировска Славица, Скопје. (22984)
 Чекови од тековна сметка бр. 14370-89 од бр. 220380 до бр. 220383 и бр. 220379 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Татјана Горѓиева, Скопје.
 Чекови од тековна сметка бр. 6301351 со бр. 5745774 и бр. 5745775 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Благородна Поповска, Скопје.
 Чекови од тековна сметка бр. 13383689 со бр. 1370-392 и бр. 1370393 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Максимовски Тони, Скопје.
 Чекови од тековна сметка бр. 16385209 со бр. 6365-196 и од бр. 6365199 до бр. 6365208 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Курте Јани, Скопје. (23501)
 Чекови од тековна сметка на име Стоименов Лазе, Гевгелија. (23562)
 Работна книшка на име Недевски Душко, Скопје. (22954)
 Работна книшка на име Марија Караџозова, Скопје. (22973)
 Работна книшка на име Атанасова Лилјана, ул. "Б. Миладинови" бр. 57, Битола. (22980)
 Работна книшка на име Вљора Чолаку, Скопје. (22982)
 Работна книшка на име Георгиева Елизабета, Мак. Каменица. (22995)
 Работна книшка на име Ипески Раим, с. Србица, Кичево. (22997)
 Работна книшка на име Горѓиевски Марјан, ул. "М. Тито" бр. 151/23, Крива Паланка. (22998)
 Работна книшка на име Хиса Ајредини, с. Гермо, Тетово. (22999)
 Работна книшка на име Рами Селмани, с. Цепчиште, Тетово. (23000)
 Работна книшка на име Месуд Папиц, с. Локвени, Крушево. (23001)
 Работна книшка на име Абдии Ферати, с. Каменџане, Тетово. (23003)
 Работна книшка на име Кузмановски Киро, ул. "3-та МУБ" бр. 67А, Куманово. (23004)
 Работна книшка на име Давитковска Лена, Куманово.
 Работна книшка на име Дочински Гоце, с. Митрашинци, Берово. (23007)
 Работна книшка на име Стојанов Сашо, Кочани. (23010)
 Работна книшка на име Зечевиќ Жарко, Скопје. (23028)

Работна книшка на име Трајаноска Тодорка, Струга. (23040)
 Работна книшка на име Пешовски Марјан, нас. "Чашка", Велес. (23042)
 Работна книшка на име Лиреие Адеми, Скопје. (23045)
 Работна книшка на име Таир Адија, Скопје.
 Работна книшка на име Бежим Гафери, Гостивар. (23080)
 Работна книшка на име Салаи Авни, с. Неготино Полошко, Гостивар. (23081)
 Работна книшка на име Бурхан Салији, ул. "Вардарска" бр. 46, Куманово. (23084)
 Работна книшка на име Атанасоска Весна, ул. "Струшка" бр. 50, Прилеп. (23088)
 Работна книшка на име Рама Шефајете, Струга. (23093)
 Работна книшка на име Диванисов Јоцо, с. Мородвас, Кочани. (23097)
 Работна книшка на име Тоше Стојчев, ул. "Ванчо Прке" бр. 67/8, Штип. (23103)
 Работна книшка на име Додески Илко, Тетово. (23105)
 Работна книшка на име Трајковски Жифко, нас. "Чашка", Велес. (23112)
 Работна книшка на име Јонче Димитров, с. Радичево, Струмица. (23113)
 Работна книшка на име Наза Ајрединиовиќ, Скопје.
 Работна книшка на име Мевлида Мустафовска, Скопје. (23116)
 Работна книшка на име Шошоловски Дејан, Охрид. (23124)
 Работна книшка на име Додевски Боге, Скопје. (23152)
 Работна книшка на име Велкова Катерина, Скопје. (23164)
 Работна книшка на име Миќиќ Марија, Скопје. (23241)
 Работна книшка на име Стевче Стефковски, ул. "Приштинска" бр. 32, Бутел, Скопје. (23250)
 Работна книшка на име Ичкова Магдалена, ул. "Кукушка" бр. 9, Богданци. (23265)
 Работна книшка на име Петрески Зоран, ул. "Ј. Пиперката" бр. 20, Демир Хисар. (23274)
 Работна книшка на име Зифовска Верица, с. Робово, Берово. (23285)
 Работна книшка на име Верка Сарамандова, Радовиш. (23289)
 Работна книшка на име Стефанов Васе, с. Ораовица, Радовиш. (23290)
 Работна книшка на име Суша Јасна, Скопје. (23350)
 Работна книшка на име Кричевски Николче, Скопје. (23360)
 Работна книшка на име Ајрула Неваит, с. Морани, Скопје. (23366)
 Работна книшка на име Манасијев Јордан, ул. "М. Каракостов" бр. 83, Велес. (23044)
 Работна книшка на име Пирки Фатмир, Скопје. (23493)
 Работна книшка на име Дуганов Атанас, Скопје. (23502)
 Работна книшка на име Калинонов Васил, Скопје. (23503)
 Работна книшка на име Адровиќ Лујо, Скопје. (23510)
 Работна книшка на име Костадинова Даниела, Скопје. (23520)
 Работна книшка на име Амгеловска Анета, Скопје. (23541)
 Работна книшка на име Манчевски Атанас, Скопје.
 Работна книшка на име Горѓевиќ Дејан, Скопје. (23552)
 Работна книшка на име Абазии Рухи, с. Шум, Струга. (23555)

- Работна книшка на име Паунова Светлана, Кратово. (23563)
- Работна книшка на име Агим Сулејмани, с. Ново Село бр. 1, Тетово. (23566)
- Работна книшка на име Рамадани Блерим, с. Боговиње, Тетово. (23567)
- Работна книшка на име Величковски Ненад, ул. "К. Ј. Питу" бр. 25, Куманово. (23572)
- Работна книшка на име Поповска Снежана, Скопје. (23577)
- Работна книшка на име Андоновски Јовица, Скопје. (23578)
- Работна книшка на име Арифин Хусније, с. Равен, Гостивар. (23591)
- Воена книшка на име Намоски Златко, Скопје. (22963)
- Воена книшка на име Јовица Наковски, Кратово. (23094)
- Воена книшка на име Љупчо Ѓошевски, Скопје. (23272)
- Воена книшка на име Трајковски Аце, Скопје. (23297)
- Воена книшка на име Давидовски Јонче, Скопје. (23523)
- Свидетелство за 2 година издадено од ДСГУ "Здравко Цветковски" на име Кристијан Грчев, Скопје. (22986)
- Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Реџеп Терзија, Тетово. (22992)
- Свидетелство на име Арафан Нуредини, Гостивар. (22994)
- Свидетелство на име Башким Целадин, с. Гермо, Тетово. (23002)
- Свидетелство на име Дочински Гоце, Берово. (23006)
- Свидетелство од 8 одделение на име Диванисов Драган, Кочани. (23009)
- Свидетелство на име Емре Спахиу, Гостивар. (23082)
- Свидетелство на име Рина Истрефи, Струга. 23085
- Свидетелство од 8 одделение на име Шакироски Раим, с. Житоше, Крушево. (23086)
- Свидетелство на име Трајкоски Антонио, Прилеп. (23087)
- Свидетелство на име Божиноска Елизабета, Прилеп. (23089)
- Свидетелство на име Бајрами Берат, Струга.
- Свидетелство на име Цома Паргиме, Струга.
- Свидетелство од 8 одделение на име Ангелова Милица, Штип. (23098)
- Свидетелство од 8 одделение на име Мемедали Мустафа, Штип. (23099)
- Свидетелство на име Вулнет Сулејмани, Тетово. (23100)
- Свидетелство од 2 година на име Димитриеви Гоце, Тетово. (23101)
- Свидетелство на име Блерта Ибрахими, Тетово. (23106)
- Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Садики Сабит, Тетово. (23107)
- Свидетелство на име Милев Димче, с. Дедино, Радовиш. (23123)
- Свидетелство за 7 одделение на име Менга Ускан, Гостивар. (23186)
- Свидетелство за завршено 8 одделение издадено од ОУ "Петар Поп Арсов"-Скопје на име Миќиќ Марија, Скопје. (23240)
- Свидетелство на име Демиров Ибраим, Велес. (23268)
- Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Ј. Х. Песталоци"-Скопје на име Ангеловска Магдалена, Скопје. (23269)
- Свидетелство од 2 одделение на име Ангел Беќарски, Делчево. (23273)
- Свидетелство на име Шпресим Сефери, Гостивар. (23275)
- Свидетелство и диплома на име Емини Мендереџ, с. Романовце, Куманово. (23278)
- Свидетелство од 4 одделение на име Николов Мартин, Демир Капија. (23279)
- Свидетелство на име Александар Пендев, Кавадарци. (23281)
- Свидетелство на име Марџиева Драгица, Валандово. (23283)
- Свидетелство од 8 одделение на име Назареска Маја, Прилеп. (23284)
- Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Екрем Усеинов, Радовиш. (23287)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од на име Секулоска Мира, Гостивар. (23291)
- Свидетелство за завршено средно образование издадено од ЕМУЦ "Никола Тесла" на име Калинов Васил, Скопје. (23504)
- Свидетелство за 4 година и диплома издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име Ибиши Исмаил, Скопје. (23505)
- Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени од ДСУ "Цветан Димов" на име Илир Реџеми, Скопје. (23508)
- Свидетелство од 4 година издадено од гимназијата "Гоце Делчев"-Куманово на име Рабит Малики, Куманово. (23559)
- Свидетелство од 8 одделение на име Анакиевски Ванчо, Делчево. (23560)
- Свидетелство од 8 одделение на име Османова Мукадес, Делчево. (23561)
- Свидетелство од 8 одделение на име Саити Риад, Тетово. (23564)
- Свидетелство на име Мусли Осман, Тетово. (23565)
- Свидетелство на име Сеад Камберов, Скопје.
- Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Севдије Илази, Тетово. (23569)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ѓорески Гоце, Прилеп. (23571)
- Свидетелство од 4 година и диплома издадени од ДСУ "Гоце Делчев" на име Арсовски Драган, ул. "Стојан Арсов" бр. 5, Куманово. (23573)
- Свидетелство од 1 година на име Георгиевска Мелита, Куманово. (23574)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"- Скопје на име Есат Реџеми, Скопје. (23576)
- Свидетелство на име Петров Сашо, Кочани.
- Свидетелство од 4 одделение на име Кадриев Зекнан, Штип. (23580)
- Свидетелство на име Џенгис Хординовски, Битола. (23581)
- Свидетелство за 4 година и диплома издадено од УПУ "Лазар Личеновски"-Скопје на име Златко Групчевски, Скопје. (23597)
- Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Бекиров Мумин, Радовиш. (23613)
- Ученичка книшка на име Николиќ Кристијан, Скопје. (22957)
- Индекс бр.3080 издаден од Педагошка Академија на име Цветановска Марина, Скопје. (22983)
- Индекс бр.12079 издаден од Земјоделски факултет на име Тасевски Владо, Ресен. (22996)
- Диплома на име Дени Костадинов, Винаца. (23008)
- Диплома за 3 степен на име Митров Сашко, ул. "С. Фронт" бр. 18/20, Штип. (23011)
- Диплома на име Чакарески Александар, Струга. (23076)
- Диплома издадена од гимназијата "Гоце Делчев"-Куманово на име Ангеловски Горан, Куманово.
- Диплома на име Рабаџиски Златко, Берово. (23096)

Диплома од средно образование на име Мијалче Иванов, с. Радање, Штип. (23102)

Диплома за завршено средно образование на име Новица Малинов, ул. "Брегалничка" бр. 47, Штип. (23104)

Диплома на име Саљи Рамани, с. Черкези, Куманово. (23267)

Диплома издадена од УСО "Кочо Рацин"-Велес на име Ѓуроска Марина, ул. "М. Тито" бр. 49, Велес. (23271)

Диплома на име Сеху Резарта, Струга. (23276)

Диплома за завршено средно образование на име Лефков Јорданчо, с. Чешиново, Кочани. (23277)

Диплома на име Александар Пендев, ул. "Б. Кидрич" бр. 16, Кавадарци. (23282)

Диплома издадена од ГДУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Малјановски Игор, Скопје. (23282)

Диплома издадена од економското училиште-Куманово на име Дајана Ангеловска, Куманово. (23282)

Диплома за завршено средно образование издадена од гимназијата "Гоце Делчев" на име Салији Вљора, Куманово. (23517)

Диплома на име Шеј Каим, Струга. (23556)

Диплома за средно образование на име Марија Велкова, с. Зрновци, Кочани. (23575)

Здравствена легитимација на име Неџат Реџеџи, с. Водоврати, Велес. (23012)

Здравствена легитимација на име Размоска Бети, Охрид. (23039)

Здравствена легитимација на име Ѓоршески Ѓоко, Охрид. (23041)

Здравствена легитимација на име Тошевски Петре, Велес. (23043)

Здравствена легитимација на име Дациќ Бешир, Велес. (23108)

Здравствена легитимација на име Андовски Богдан, Велес. (23109)

Здравствена легитимација на име Усеинова Ѓули, Охрид. (23187)

Здравствена легитимација на име Трајкоски Златан, Охрид. (23286)

Здравствена легитимација на име Танчески Никола, Охрид. (23570)

Уверение на име Слободан Пешевски, Крива Паланка. (23083)

ЦЕМТ дозвола бр. 0442 издадена од Министерство за транспорт и врски-Скопје на име Транс-промет ДООЕЛ, Скопје. (23232)

Штедна книшка бр.00427 издадена од Штедилница Фулм ДОО на име Амет Локмани, Тетово. (22985)

Уверение издадено од Педагошка академија-Штип на име Николова Катица, ул. "5 Ноември" бр. 70, Струмица. (23014)

Девизна штедна книшка бр. 97009138 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Билјана Зероска, Прилеп. (22971)

Девизна штедна книшка бр. 9002168 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Арсовска Душанка, Скопје. (23317)

Даночна картичка бр. 4030992179482 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Стома проект ДОО, Скопје. (22979)

Даночна картичка бр. 5030994124930 издадена од Управа за јавни приходи на име адвокат Владимир Николиќ, Скопје. (23526)

Даночна картичка бр. 4030992343410 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Галеб - тон ДОО, Скопје. (23557)

Даночна картичка бр. 4030993153657 издадена од Управа за јавни приходи - Скопје на име ИЈ-БЛАМА, Скопје. (23604)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 15/3/СВД ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТ-КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач е Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Никлов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: консултантски / и интелектуални и урбанистичко-архитектонски експертски услуги за потребите на Министерството за одбрана, во рамките на станбената проблематика и недвижнините определени за оттуѓување (во рамките на касарнските комплекси и во градски средини каде ќе бидат предвидени станови наменети за МО).

3. Вид на консултантски услуги:

- урбанистичко планирање,
- студии од развоен карактер на станбени комплекси,
- студии за пренамена и преадаптација на земјиште и објекти,

- проектирање и изработка на техничка документација за изградба на објекти,

- проценка на земјиште и објекти,
- ревизија на инвестиционо техничка документација и стручен надзор.

4. Претквалификација на понудувачите ќе се врши врз основа на:

- економско-финансиски бонитет,
- техничко-технолошки бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на предметната набавка,
- менаџерска способност,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- гаранција на квалитет и стандард (се приложуваат сертификати од домашни и странски институции или администрација).

5. Придружни документи:

- доказ дека нема правосилна пресуда со која не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- документ за регистрација за вршење на дејност,
- доказ дека нема пресуда со која е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар во согласност со Правилникот за бонитет,
- доказ за платени јавни давачки од Управата за јавни приходи.

6. Рок за доставување на понудите: 25.09.2003 година.

7. Повикот е јавен со право на учество на сите правни и физички лица.

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите треба да ги достават документите кои се приложуваат кон пријавата од точките 4 и 5 на овој повик.

2. Потребната документација се доставува во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на повикот. На ковертот не треба да има никаква ознака со која би можел понудувачот да се идентификува.

3. Документацијата се доставува на адреса: бул. "Климент Охридски" бр. 15, 1000 Скопје.

4. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, како и понудите кои не се изработени според наводите во овој повик нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации може да се добијат на телефон бр. 28 28 89.

Комисија за јавни набавки

**ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)**

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Конче/Изградба на канализациона мрежа во село Ракитец-Конче (Ke-WW-Rak)

1. Инвеститор:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

2. Обем на работите

Изградба на канализациона мрежа во должина од 2.250 м, од цевки дијаметар 200 мм, со изведба на 57 шахти.

3. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансиски статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

4. Услови за учество во тендерот

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

5. Услови за поднесување на понудите

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 23 септември 2003 година, до 14:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4^{та} спрат во зградата на Црвен крст), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

6. Завршни одредби

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 23/септември/2003 година, со почеток во 14:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,
Единица за раководење со проекти

**ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)**

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Врпчиште/Канализација за фекални води, крак од Врпчиште за село Зубовце (Vr-WW-N et)

1. Инвеститор:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

2. Обем на работите

Изградба на фекална канализација во должина од 700 м, со 22 ревизиони, односно каскадно-ревизиони шахти.

3. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансискиот статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

4. Услови за учество во тендерот

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

5. Услови за поднесување на понудите

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 22/септември/2003 година, до 14:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4^{ти} спрат во зградата на Црвен крст), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

6. Завршни одредби

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 22/септември/2003 година, со почеток во 14:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,
Единица за раководење со проекти

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Тетово/Поплочување на пат Селце-Тетово (Te-Pa-Sel)

1. Инвеститор:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

2. Обем на работите

Поплочување на дел од локален пат од Селце до Тетово, во должина околу 1.000 м со изградба на 3 потпорни сидови.

3. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансискиот статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

4. Услови за учество во тендерот

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

5. Услови за поднесување на понудите

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 22/септември/2003 година, до 12:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4^{ти} спрат во зградата на Црвен крст), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

6. Завршни одредби

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 22/септември/2003 година, со почеток во 12:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,
Единица за раководење со проекти

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Валандово/Фекална канализација за село Удово (Va-WW-Udo)

1. Инвеститор:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

2. Обем на работите

Изведување на фекална канализација во вкупна должина од околу 3 км вклучувајќи изградба со 103 ре-визиони шахти.

3. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансиски статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

4. Услови за учество во тендерот

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

5. Услови за поднесување на понудите

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 23 септември 2003 година, до 12:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4^{та} спрат во зградата на Црвен крст), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

6. Завршни одредби

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 23/септември/2003 година, со почеток во 12:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,
Единица за раководење со проекти

Врз основа на член 16, став 1 и член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

ТРЕТ ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/03 ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДНА ИГРА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. НАБАВУВАЧ

Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ

Право да достават понуда имаат сите заинтересирани домашни и трговски друштва.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Изработка на идејно решение за приредување на наградната игра и вршење на услуги за приредување на наградната игра во име и за сметка на Република Македонија.

4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тендерската документација, заинтересираните понудувачи ќе можат да ја подигнуваат, по објавувањето на третиот отворен повик бр. 1/03, секој работен

ден од 08:30 - 15:30 часот во Министерството за финансии во Скопје (зграда на ЕСМ), на седми кат, во канцеларија број 8.

Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска документација ќе имаат право да поднесат понуда.

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- претставување на трговското друштво (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс, број на вработени и сл.);

- идејно решение за приредување на наградната игра и вршење на услуга за приредување на наградната игра (правила на играта, извлекување на наградите, водител на наградната игра, атрактивност, креативност и сл.);

- вкупна цена за идејното решение и услугата за приредување на наградната игра, крајна (со засметан данок на додадена вредност), фиксна (непроменлива се до конечното исполнување на договорот) и искажана во денари;

- наградната игра ќе се организира во 3 (три) наградни кола кои ќе одат 1 еднаш месечно во текот на 3 (три) месеци;

- начин и рок на плаќање (авансно, при што согласно член 59 став 3 од Законот за јавни набавки авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот и/или одложено);

- список на извршени услуги од овој вид во последните три години со износите и корисниците на услугите (референтна листа);

- список на лицата кои се вработени кај понудувачот и кои ќе бидат вклучени во приредувањето на наградната игра како и список на оние лица кои ќе бидат вклучени во извршувањето на услугата (име, презиме и степен на стручна подготовка).

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- Извод од регистрација на дејноста;

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не постара од шест месеци;

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци), не постар од шест месеци;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|---|-----------|
| - Квалитет на идејното решение и услугата | 40 поени; |
| - Цена на идејното решение и услугата | 40 поени; |
| - Досегашно искуство и вклучени лица | 15 поени; |
| - Начин на плаќање | 5 поени. |

Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно со член 27 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки, односно, набавката ќе му се даде на економски најсилниот понудувач во поглед на цената, квалитетот, начинот и рокот на плаќање.

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на третиот повторен отворен повик бр. 1/03 (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласност со член 57 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна со 15 часот секој работен ден) или понудите да се предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 29.09.2003 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), III кат-сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Дополнителни информации на телефон 3149-639.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки-пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, повторно објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5039/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб - Скопје.

2. Предмет на набавка е набавка на медицински потрошен материјал - кеси за потребите на Јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количината и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерска документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб - Скопје, секој работен ден од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено осигурување - Скопје со назнака "за тендерска документација". Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македонска банка.

5. Потребата од медицински потрошен материјал - кеси се искажува за период од 12 месеци.

6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарачателот.

7. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку отворен повик.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност пропишана со Закон за лекови-помошни лековити средства и медицински помагала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98).

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата е делива.

11. Рокот за плаќање да не е пократок од 90 дена од денот на испораката.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот;
- спецификација со количина и видот на материјалите што се нудат;
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник (ЈЗО Здравствена организација);
- начин, услови и рок на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.

2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период;
- опис на технички постројки (магацински простор и расположиви соодветни средства за транспорт);
- каталози за карактеристиките и својствата на материјалите што се нудат;
- посочување на вклучени стручни и технички лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат.

4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација.

5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста.

6. Документ (решение) за вршење на дејност, производство или промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински потрошен материјал издаден од Министерството за здравство.

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни и овластени дистрибутери од произведувачот со чии производи учествуваат.

8. Документација за регистрација на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар, не постари од шест месеци.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- Најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост), или писмено известување од Министерството за здравство на Република Македонија дека е поднесено барање за ставање во промет на материјалот што се нуди,
- Упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,
- Копие од решението за пуштање во промет на материјалот што се нуди (регистрација), или писмено известување од Министерството за здравство на Република Македонија дека е поднесено барање за ставање во промет на материјалот што се нуди,
- Сертификат за квалитет од производителот.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 01.10.2003 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко
- краен корисник - 55 бода;
- квалитет - 25 бода;
- рок на плаќање - 20 бода.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на повик бр. 02-5039/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудите.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 01.10.2003 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 01.10.2003 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб-Скопје, сала за состаноци на III кат.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки-пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5793/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб - Скопје.

2. Предмет на набавка е набавка на медицински помагала-вакутајнери за потребите на Јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количината и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерска документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб - Скопје, секој работен ден од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено осигурување - Скопје со назнака "за тендерска документација". Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македонска банка.

5. Потребата од медицински помагала-вакутајнери се искажува за период од 12 месеци.

6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарачателот.

7. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку отворен повик.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност пропишана со Закон за лекови-помошни лековити средства и медицински потрошен материјал ("Службен весник на РМ" бр. 21/98).

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата е делива.

11. Рокот за плаќање да не е пократок од 90 дена од денот на испораката.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот;
- спецификација со количина и видот на материјалите што се нудат;
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник (ЈЗО Здравствена организација);
- начин, услови и рок на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.

2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период;
- опис на технички постројки (магацински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
- каталози за карактеристиките и својствата на материјалите што се нудат;
- посочување на вклучени стручни и технички лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат.

4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација.

5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста.

6. Документ (решение) за вршење на дејност, производство или промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински потрошен материјал издаден од Министерството за здравство.

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни и овластени дистрибутери од произведувачот со чии производи учествуваат.

8. Документација за регистрација на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар, не постари од шест месеци.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- Најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост),

- Упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,

- Копие од решението за пуштање во промет на материјалот што се нуди (регистрација), или писмено известување од Министерството за здравство на Република Македонија дека е поднесено барање за ставање во промет на материјалот што се нуди,

- Сертификат за квалитет од производителот.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 29.09.2003 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко
- краен корисник - 55 бода;
- квалитет - 35 бода;
- рок на плаќање - 10 бода.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на повик бр. 02-5793/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудите.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 29.09.2003 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 29.09.2003 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб-Скопје, сала за состаноци на III кат.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки-пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5924/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб - Скопје.

2. Предмет на набавка е набавка на медицински потрошен материјал - пуденс валвули и клипси за аневризми за потребите на Јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количината и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерска документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб - Скопје, секој работен ден од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено осигурување - Скопје со назнака "за тендерска документација". Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македонска банка.

5. Потребата од медицински потрошен материјал - пуденс валвули и клипси за аневризми се искажува за период од 12 месеци.

6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на наредателот.

7. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку отворен повик.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност пропишана со Закон за лекови-помошни лековити средства и медицински помагала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98).

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата е делива.

11. Рокот за плаќање да не е пократок од 90 дена од денот на испораката.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот;
- спецификација со количина и видот на материјалите што се нудат;
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник (ЈЗО Здравствена организација);
- начин, услови и рок на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.

2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период;
- опис на технички постројки (магацински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
- каталози за карактеристиките и својствата на материјалите што се нудат;
- посочување на вклучени стручни и технички лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат.

4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација.

5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста.

6. Документ (решение) за вршење на дејност, производство или промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински потрошен материјал издаден од Министерството за здравство.

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни и овластени дистрибутери од произведувачот со чии производи учествуваат.

8. Документација за регистрација на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар, не постари од шест месеци.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- Најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост),
- Упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,
- Копие од решението за пуштање во промет на материјалот што се нуди (регистрација), или писмено известување од Министерството за здравство на Република Македонија дека е поднесено барање за ставање во промет на материјалот што се нуди,
- Сертификат за квалитет од производителот.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 30.09.2003 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко
- краен корисник - 55 бода;
- квалитет - 35 бода;
- рок на плаќање - 10 бода.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на повик бр. 02-5924/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудите.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 30.09.2003 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 30.09.2003 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб-Скопје, сала за состаноци на III кат.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, член 16, став 1 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002) - пречистен текст, Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-7858/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители за следната набавка на: медицински помагала-кеси за крв за потребите на Јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Видот и количината со спецификација на материјалите што се предмет на набавка, ќе бидат дадени во тендерска документација која ќе биде доставена до понудувачите кои ќе се квалификуваат во постапката за претквалификација.

4. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови-помошни лековити средства и медицински помагала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98).

5. Постапката на ограничениот повик се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се врши врз основа на оценка на:

- економско финансиски бонитет;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- техничко-технолошки бонитет;
- расположива опрема и други технички капацитети потребни за реализација на понудената набавка;
- менаџерски способности;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност издаден од надлежен судски орган;
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност;
- решение издадено од Министерството за здравство за вршење на дејноста, производство или промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала.

Понудувачите треба да ја достават бараната документација во оригинални примероци или заверени копии од нотар, не постари од шест месеци.

II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Документацијата по ограничениот повик се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот.

Документацијата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб, Скопје, преку пошта или преку архивата на Фондот.

III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Краен рок за доставување на документацијата е 10 дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, во последното јавно гласило.

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и што не е изработена според барањата содржани во овој повик, нема да се разгледува.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон бр. 02 3289 031.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002- пречистен текст) и ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23-2003), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи објавува,

**БАРАЊЕ
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 11/2003**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач е Државниот завод за геодетски работи, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр.4 - Скопје;

1.2. Предмет на набавката:

- блузи со кратки ракави со лого; и
- капи.

Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки.

Набавката ќе се изврши sukcesивно до крајот на 2003 година според потребите.

Право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат регистрирана дејност на територијата на Република Македонија.

Отворањето ќе се изврши без присуство на понудувачите.

Набавката може да се оствари и кај повеќе понудувачи.

Спецификацијата за видот и количините може да се подигне во архивата во Државниот завод за геодетски работи, од 9,00 до 14,00 часот, за која што е потребно на образец ПП-50 да се уплати 500,00 денари на буџетскиот корисник Државен завод за геодетски работи – Скопје, сметка 2100100450 787 11, приходна шифра 724125-11.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- 2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот;
- 2.2. Цени на услугата со вкalkулиран ДДВ, услови за плаќање, рок на испорака;
- 2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија;
- 2.4. Понудата треба да има рок на важност; и
- 2.5. Гаранција за квалитетот на набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Како придружна документација која понудувачот во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки задолжително треба да приложи:

А/ финансиска и економска документација

- документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци.

Б/ придружна документација

- извод од регистрација на дејност;
- доказ од судската евиденција дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност не постар од шест месеци во оригинал или копие заверено кај нотар; и
- доказ од судската евиденција дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар.

В/ техничка способност

- список на главни испораки на стоки во последните три години со износите, датумите и примачите.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------|------------|
| - квалитет | 40 бодови, |
| - цена | 30 бодови, |
| - начин на плаќање | 20 бодови, |
| - рок на испорака | 10 бодови. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- рок на доставување на понудата е 15 дена сметано од денот на објавувањето на барањето;
- понудата да се достави согласно со одредбите од Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на барањето-бр. 11/2003;
- секој набавувач може да учествува само со една понуда;
- понудите кои не ги содржат бараните податоци, или кон кои не е приложена бараната придружна документација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат;
- понудите може да се доставуваат преку пошта на адреса ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр.4 - Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, и за извршениот избор ќе бидат писмено известени. Контакт телефон 3170-128 и 3173-528.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002- пречистен текст) и ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/2003), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, објавува

Б А Р А Њ Е
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 12/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач е Државниот завод за геодетски работи, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 4, Скопје.
 - 1.2. Предмет на набавката:
 - виндјакни, и
 - елеци (флуоросцентни жолти).
- Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки.

Набавката ќе се изврши sukcesивно до крајот на 2003 година според потребите.

Право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат регистрирана дејност на територијата на Република Македонија.

Отворањето ќе се изврши без присуство на понудувачите.

Набавката може да се оствари и кај повеќе понудувачи.

Спецификацијата за видот и количините може да се подигне во архивата во Државниот завод за геодетски работи од 9,00 до 14,00 часот, за која што е потребно на образец ПП-50 да се уплати 500,00 денари на буџетскиот корисник Државен завод за геодетски работи - Скопје, сметка 210010045078711, приходна шифра 724125-11.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- 2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот;
- 2.2. Цени на услугата со вкalkулиран ДДВ, услови за плаќање, рок на испорака;
- 2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија;
- 2.4. Понудата треба да има рок на важност; и
- 2.5. Гаранција за квалитетот на набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Како придружна документација која понудувачот во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки задолжително треба да приложи:

А/ финансиска и економска документација

- документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци.

Б/ придружна документација

- извод од регистрација на дејноста;
- доказ од судската евиденција дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност не постар од шест месеци во оригинал или копие заверено кај нотар; и
- доказ од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација - не постар од шест месеци во оригинал или копие заверено кај нотар.

В/ техничка способност

- список на главни испораки на стоки во последните три години со износите, датумите и примачите.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------|------------|
| - квалитет | 40 бодови, |
| - цена | 30 бодови, |
| - начин на плаќање | 20 бодови, |
| - рок на испорака | 10 бодови. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на барањето;
- понудата се доставува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на барањето - бр. 12/2003;
- секој набавувач може да учествува само со една понуда;
- понудите кои не ги содржат бараните податоци, или кон кои не е приложена бараната придружна документација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат;

- понудите може да се достават преку пошта на адреса, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 4, Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, а за извршениот избор ќе бидат писмено известени. Контакт телефон 3170-128 и 3173-528.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02, пречистен текст), Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2003 ЗА НАБАВКА НА ЗИМСКА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б.

1.2. Предмет на набавката:

Зимска службена облека.

1.3. Вид и количина:

Панталони	- 1520 пара;
Кошула со долг ракав	- 1520 пара;
Јакна со влошка	- 760 парчиња;
Ветровка со влошка	- 724 парчиња;
Капа	- 760 парчиња;
Длабоки чевли	- 760 пара;
Вратоврска	- 760 парчиња.

1.4. Квалитет: Предметот на набавка треба да биде изработен согласно постојните стандарди и нормативи.

1.5. Право на учество имаат сите домашни и странски правни и физички лица.

1.6. Спроведување на постапката согласно членот 17 до член 34 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02, пречистен текст) – отворен повик.

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- квалитет – 40 бода;
- цена – 30 бода;
- рок на испорака – 10 бода;
- начин на плаќање – 20 бода.

1.8. Рок за поднесување на понудите до 30.09.2003 г. (вторник), до 10:00 часот, кога е и јавното отворање на понудите.

1.9. Рок на важност на понудата 45 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА

2.1. Спецификацијата на предметот на набавката, без надомест, може да се подигне во архивата на Дирекцијата при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, цена, рок на испорака и начин на плаќање.

3.2. Понудата може да се даде за секоја ставка поодделно или за сите заедно.

3.3. Понудата треба да содржи единечни цени по вид на производ, како и вкупна вредност.

3.4. Цената треба да биде фиксна, изразена во денари, со вкalkулирани сите даночни обврски и останати зависни трошоци (франко магацин на Ј.П. "Македонска Пошта" ц.о. Скопје).

3.5. Рокот за извршување на работите не може да биде подолг од 20 дена од денот на потпишувањето на договорот.

3.6. Со понудите задолжително да бидат доставени изработени мостри.

3.7. Понудата треба исто така да содржи докази за техничка способност на понудувачот (согласно член 25 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење и тоа:

- кадровска и техничка екипираност на понудувачот; и

- список на главни испораки во последните три години со износи и примачи.

3.8. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот - издаден од Централниот регистар (согласно член 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98);

- Извод од регистрација на дејноста;

- Извод од судската евиденција како доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација; и

- Извод од судската евиденција како доказ дека не му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот (согласно член 26 од Законот за јавни набавки); и

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар, но не постари од шест месеци.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот.

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање во архивата на Дирекцијата при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. и тоа до 10:00 часот на денот на отворањето на понудите. Понудувачите имаат задача да обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата (потврда од архивата на претпријатието или потврда за предадена пратка).

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на повикот, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика.

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака - документација- и точната адреса на понудувачот.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 30.09.2003 година во 10:00 часот во Салата за состаноци на Дирекцијата на Ј.П. "Македонска пошта" ц.о. Скопје.

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува само претставникот на понудувачот кој на Комисијата на набавувачот ќе и предаде писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши посебно по позиции во спецификацијата или во целина, од еден или повеќе понудувачи.

5.6. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат на телефон 02/3105-260.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02, пречистен текст), Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/2003 ЗА НАБАВКА НА КОВЕРТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ХИБРИДНА ПОШТА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б.

1.2. Предмет на набавката: набавка на коверти за потребите на Центарот за хибридна пошта при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје.

1.3. Вид и количина: дадени во тендерската документација.

1.4. Квалитет: Предметот на набавка треба да биде изработен согласно тендерската документација.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.6. Спроведување на постапката: согласно член 17 до член 34 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02, пречистен текст).

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- | | |
|---------------------|----------|
| а) цена | 40 бода; |
| б) квалитет | 40 бода; |
| в) начин на плаќање | 10 бода; |
| г) рок на испорака | 10 бода; |

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 01.10.2003 год. (среда), до 10:00 часот, кога е и јавното отворање на понудите.

1.9. Рок на важност на понудата: 45 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација со технички карактеристики, без надоместок, може да се подигне во архивата на Дирекција при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, цена, начин на плаќање и рок на испорака.

3.2. Понудата треба да содржи единечни цени по вид на производ, како и вкупна вредност.

3.3. Цената треба да биде фиксна, изразена во евра, со вкalkулирани сите зависни трошоци и сите даночни обврски (франко магацин на Ј.П. "Македонска Пошта" ц.о. Скопје).

3.4. Понудата треба исто така да содржи докази за техничка способност на понудувачот (согласно член 25 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење и тоа:

- кадровска и техничка екипираност на понудувачот; и
- список на главни испораки во последните три години со износи и примачи.

3.5. Понудувачите се должни со понудата задолжително да достават и примероци-мостри од предметот на оваа набавка. Нарачателот го задржува правото да побара поголемо количество од примероците-мострите заради нивно тестирање.

3.6. Набавките ќе се вршат sukcesивно по потреба. Проценетите месечни ориентациони количини ќе варираат зависно од потребите, поради што понудувачот истите ќе ги обезбеди по цени како во понудата. Нема да бидат земени предвид понудувачите кај кои цените ќе варираат зависно од големината на sukcesивните потреби за набавки. Понудувачот зема обврска да обезбеди преодни резерви, складирани според важечките технички податоци, кои се составен дел на овој отворен повик.

3.7. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот - издаден од Централниот регистар (согласно член 24 од Законот за јавни набавки, Правилникот за содржината на документот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98);

- Извод од регистрација на дејноста;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки (согласно член 24 од Законот за јавни набавки);

- Извод од судската евиденција како доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација; и

- Извод од судската евиденција како доказ дека не му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот (согласно член 26 од Законот за јавни набавки).

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар, но не постари од шест месеци.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот.

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање во архивата на Дирекција при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. и тоа се до 10:00 часот на денот на отворањето на понудите. Понудувачите имаат задача да обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата (потврда од архивата на претпријатието или потврда за предадена пратка).

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на барањето, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика.

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака - документација - и точната адреса на понудувачот.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 01.10.2003 година во 10:00 часот во Салата за состаноци на Дирекцијата на Ј.П. "Македонска пошта" ц.о. Скопје.

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува само претставникот на понудувачот кој на Комисијата на набавувачот ќе и предаде писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши посебно по позиции во спецификацијата или во целина, од еден или повеќе понудувачи.

5.5. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат на телефон 02/3105-206.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02, пречистен текст), Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 04/2003 ЗА НАБАВКА НА ХАРТИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ХИБРИДНА ПОШТА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б.

1.2. Предмет на набавката: набавка на хартија за потребите на Центарот за хибридна пошта при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје.

1.3. Вид и количина: дадени во тендерската документација.

1.4. Квалитет: Предметот на набавка треба да биде изработен согласно тендерската документација.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.6. Спроведување на постапката: согласно член 17 до член 34 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02, пречистен текст).

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- | | |
|---------------------|----------|
| а) цена | 40 бода; |
| б) квалитет | 40 бода; |
| в) начин на плаќање | 10 бода; |
| г) рок на испорака | 10 бода; |

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 01.10.2003 година (среда), до 12:30 часот, кога е и јавното отворање на понудите.

1.9. Рок на важност на понудата: 45 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација со технички карактеристики, без надоместок, може да се подигне во архивата на Дирекција при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, цена, начин на плаќање и рок на испорака.

3.2. Понудата треба да содржи единечни цени по вид на производ, како и вкупна вредност.

3.3. Цената треба да биде фиксна, изразена во евра, со вкalkулирани сите зависни трошоци и сите даночни обврски (франко магацин на Ј.П. "Македонска Пошта" ц.о. Скопје).

3.4. Понудата треба исто така да содржи докази за техничка способност на понудувачот (согласно член 25 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење и тоа:

- кадровска и техничка екипираност на понудувачот; и
- список на главни испораки во последните три години со износи и примачи.

3.5. Понудувачите се должни со понудата задолжително да достават и примероци-мостри од предметот на оваа набавка. Нарачателот го задржува правото да побара поголемо количество од примероците-мострите заради нивно тестирање.

3.6. Набавките ќе се вршат sukcesивно по потреба. Проценетите месечни ориентациони количини ќе варираат зависно од потребите, поради што понудувачот истите ќе ги обезбеди по цени како во понудата. Нема да бидат земени предвид понудувачите кај кои цените ќе варираат зависно од големината на sukcesивните потреби за набавки. Понудувачот зема обврска да обезбеди преодни резерви, складирани според важечките технички податоци, кои се составен дел на овој отворен повик.

3.7. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот - издаден од Централниот регистар (согласно член 24 од Законот за јавни набавки, Правилникот за содржината на документот ("Службен весник на весник на РМ" бр. 32/98);

- Извод од регистрација на дејноста;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки (согласно член 24 од Законот за јавни набавки);

- Извод од судската евиденција како доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација; и

- Извод од судската евиденција како доказ дека не му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот (согласно член 26 од Законот за јавни набавки).

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар, но не постари од шест месеци.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот.

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање во архивата на Дирекција при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. и тоа се до 12:30 часот на денот на отворањето на понудите. Понудувачите имаат задача да обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата (потврда од архивата на Претпријатието или потврда за предадена пратка).

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на барањето, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика.

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака - документација - и точната адреса на понудувачот.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на денот 01.10.2003 година во 12:30 часот во Салата за состаноци на Дирекцијата на Ј.П. "Македонска пошта" ц.о. Скопје.

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува само претставникот на понудувачот кој на Комисијата на набавувачот ќе и предаде писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши посебно по позиции во спецификацијата или во целина, од еден или повеќе понудувачи.

5.5. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат на телефон 02/3105-260.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-173/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-173/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: прибирање на понуди за изведба на санациони и други работи во контролно инјекциона галерија на браната "Тиквеш", според изработен Проект со кој се предвидува:

- Реконструкција на постојниот пумпен систем во галеријата,
- Контактното инјектирање бетон-карпа по дното на галеријата,
- Врзно инјектирање на карпеста маса по дното на галеријата,
- Санирање на пукнатини во бетонска облога,
- Инјектирање во бетонска облога,
- Инјектирање на постојни дупнатини и цевки низ кои што избива вода,
- Изведување на нови пиезометри.

1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица при што набавката ќе се спроведе со отворен повик, согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

1.4. Набавувачот го задржува правото извршување на набавката да ја додели на еден или повеќе понудувачи.

2. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обемот на работите ќе биде дефиниран со тендерска документација, која заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во АД "Електростопанство на Македонија", Подружница "ХЕЦ Тиквеш"-Кавадарци, секој работен ден од 08-14,00 часот, за што треба да приложат и уплатница на уплатени 10.000,00 МКД, на жиро сметка бр. 200000002447884, корисник АД "ЕСМ"-Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака Отворен повик бр. 01-173/2003.

Контакт телефони за дополнителни технички информации: Пане Шахпазов, дипл. инж. арх. "Хец Тиквеш"-Кавадарци, тел. ++389(043)445-399, Нестор Ангеловски, дипл. град. инж. "Хец Глобочица"-Струга, тел. ++389(046)785-421.

e-mail: nestora@esmak.com.mk.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на изведувачот и евентуалните подизведувачи на работите.

3.2. Понудата треба да ги содржи единичните и вкупните цени за секоја позиција од обемот на понудата како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 став 3 од ЗЈН), изразена во евра и со посебно исказан ДДВ на вкупната вредност на понудата.

При одлучувањето, договорањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен берзански курс.

Предмер-пресметката се пополнува и се приложува во понуда.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот и условите на плаќањето.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на завршување на работите.

3.5. Понудата мора да се однесува за целиот обем на набавката, не е дозволена делумна понуда.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи заедно со пропратната документација треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен преведувач.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Придружна документација се доставува согласно член 46 од Законот за јавни набавки:

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години,

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.2. Банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата (вредност на ДДП со ДДВ) согласно член 58 од ЗЈН.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

- референтна листа своја и на евентуалните подизведувачи за завршени вакви или слични работи во последните 3 години,

- доказ за кадровска екипираност за завршени вакви или слични работи,

- доказ за техничката опременост, за завршени вакви или слични работи,

- доказ за просечниот годишен вкупен обрт (вкупен приход) во последните три години.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да достават писмено овластување за учество на отворениот повик согласно член 31 став 2 од ЗЈН.

4.5. Документацијата треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот и не постара од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од ЗЈН)

- Цена	50 бодови,
- Квалитет (точка 4, 3)	30 бодови,
- Рок на завршување на работите	10 бодови,
- Начин и услови на плаќање	10 бодови.

6. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рокот за доставување на понудите е до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди ги доставуваат на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бб, 1000 Скопје.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 25.09.2003 година во 11,00 часот во просториите на АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не ги содржат бараните податоци како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара по овој отворен повик ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на ОУ "Димо Хаџи Димов"-Скопје, објавува

Б А Р А Њ Е ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1/2003

1. Набавувач: ОУ "Димо Хаџи Димов"-Скопје.
2. Предмет на набавката е организирање исхрана за учениците за учебната 2003/2004 година.
 - а. - како храна ќе се користат пекарски производи (бели печива) во количина што ќе се утврдува месечно према барањата на учениците;
 - б. - јогурт,
 - в. - топол оброк и појадок.
3. Понудата треба да содржи:
 - Назив на понудувачот;
 - Поединечна цена искажана во денари со данок на промет;
 - Начин и услови на плаќање;
 - Рокови на испорака.
4. Документите во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки.
5. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
 - цена, квалитет, начинот на плаќање и рокот на испорака.
6. Рок и начин на достава на понудите:
 - Рок на доставување на понудите е 8 дена од денот на објавувањето;
 - Понудите кои не ги содржат бараните податоци или ја немаат бараната документација и не се навреме доставени, нема да бидат разгледувани;
 - Понудите и другата документација да се достави во согласност со член 55 и 56 од Законот за јавни набавки;
 - Понудите да се достават на адреса: ОУ "Димо Хаџи Димов", ул. "Ангел Динев" бб - Скопје;
 - Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на ОУ "Димо Хаџи Димов"-Скопје, објавува

Б А Р А Њ Е ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 2/2003

1. Основното училиште "Димо Хаџи Димов"-Скопје, располага со деловен простор во површина од 300 м² чиста површина.

Истиот училиштето го издава под наем, а висината на наемнината е во согласност со критериумите на Министерството за образование (почетна цена е).
2. Понудата треба да содржи:
 - Назив на понудувачот;
 - Понудена месечна закупнина по м²;
 - Начин и услови на плаќање;
 - Рок на плаќање.
3. Документите во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки.

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
 - понудената закупнина по м²;
 - услови на плаќање;
 - тековно одржување на деловниот простор и други погодности за работењето на училиштето.
5. Рок и начин на достава на понудите:
 - Рок на доставување на понудата е 8 дена од денот на објавувањето;
 - Понудите кои не ги содржат бараните податоци или ја немаат бараната документација и не се навреме доставени, нема да бидат разгледувани;
 - Понудите и другата документација да се достави во согласност со член 55 и 56 од Законот за јавни набавки;
 - Понудите да се достават на адреса: ОУ "Димо Хаџи Димов"-ул. "Ангел Динев" бб - Скопје.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 21/02-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Ветеринарниот институт - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/03

1. Општи одредби
1. Набавувач: Ветеринарен институт - Скопје, ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 5-7.
2. Предмет на набавката е Систем за атомска апсорпција:
 - Инструмент за атомска апсорпција со пламена техника со следните карактеристики: двомлазен оптички систем со „Eshelle“ оптика, подрачје на бранова должина од 189 до 900 nm, "Deuterium background" корекција, држач за 4 или повеќе кодирани лампи, вграден извор за EDL лампи (еден или повеќе), "Solis State" детектор, компјутерски контролирана гасна кутија, РС и програм за контрола за обработка на податоци, компресор и филтер за воздух;
 - Инструмент за атомска апсорпција со графитна печка со следните карактеристики: едномлазен оптички систем со опсег од 190-900 nm, "Solis State" детектор, држач за осум кодирани лампи, вграден извор за EDL лампи (еден или повеќе), компјутерско селектирање на лампи и нивно подесување, температура: амбиентна-1200 C, "Background corection" со лонгитудинален "Zeema" ефект, трансверзално греана графитна печка, автоматски уред за внес на примероци (avtosampler), PS и програм за контрола и обработка на податоци, принтер, регулатор на притисок за Аргон;
 - Инструмент за одредување на жива (Hg) со хидриден систем за други елементи со следните карактеристики: вградена лампа за жива (Hg), протечен систем за внес на примероци со уред за мешање, автоматски уред за внес на примероци (avtosampler), програм за контрола и обработка на податоци, систем за поврзување со графитна печка и мерење на други елементи со хидридна техника;
 - Потрошен материјал и резервни делови: 5 HCL лампи, EDL лампи, сет за графитни цефчиња и контактни прстени, други резервни делови и потрошен материјал за едногодишно одржување.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
4. Постапката не е делива.
5. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.
2. Содржина на понудата
Понудата треба да ги содржи следните податоци:
 - името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на произведувачот;

- поединечна и вкупна цена на опремата со сите давачки и трошоци - франко краен корисник;
- во цената мора да бидат вклучени и трошоците за монтажа и пуштање на опремата во работа;
- начин и услови на плаќање;
- рок на испорака;
- потекло на опремата, гаранција за оригиналност и квалитет;
- гаранција, сервис и обезбедени резервни делови;
- рок на важност на понудата.

3. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација:

- извод од регистрација на дејноста;
- домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет издаден од Централниот регистар, а странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење ревизија;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

- каталози со основни технички карактеристики и упатства за ракување со опремата;
- понудувачот да презентира дека за понудената опрема вршел испорака на резервни делови од производителот;
- референтна листа за досегашни испораки на опремата.

Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или копија заверена кај нотар и не постара од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот јавен повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4. Критериум за избор на најповолен понудувач

Најповолен понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - квалитет | 30 поени, |
| - цена со сите давачки | 30 поени, |
| - начин и услови на плаќање | 20 поени, |
| - рок на испорака | 10 поени, |
| - гаранција и обезбеден сервис | 10 поени. |

5. Рок и начин на доставување на понудите

Понудата и придружната документација се доставува во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

Понудувачите своите понуди треба да ги достават на адреса: Ветеринарен институт - Скопје, ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 5-7, преку пошта или архивата на Институтот со назнака за Комисија за јавни набавки.

Отворањето на понудите ќе се одржи на ден 22.09.2003 година (понеделник) во 10 часот во просториите на Ветеринарниот институт, во присуство на претставници на понудувачите.

6. Завршни одредби

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара со отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 (ТРЕТ ПАТ) ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

I.1. Набавувач:

Јавно сообраќајно претпријатие Скопје, со седиште во Скопје на бул. „Александар Македонски“ бр. 10.

I.2. Предмет на набавката: Дизел гориво: Д-1 Д-2

I.3. Вид и количина: дадено во тендер документацијата.

I.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

	Бодови
- цена	50
- рок на плаќање	20
- одржување и осовременување на пумпни апарати	30
Вкупно бодови:	100

I.5. Рок на доставување на понудите 15 дена од денот на објавувањето во јавниот повик, односно до 30.09.2003 година до 12,00 часот.

I.6. Важност на понудата е 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

I.7. Право на учество на повикот имаат сите домашни и странски правни лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

II.1. Тендерската документација може да се подигне во ЈСП „Скопје“ - Дирекција, Скопје - Служба за набавки соба бр. 13, секој работен ден од 10-13 часот.

II.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничката документација е неповратен, изнесува 1 000 денари и се уплатува при подигање на документацијата во благајна или на ж-ска 300000000232933, даночен број 4030955261454, депонент на Комерцијална банка - Скопје.

II.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендерската документација ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

III.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

III.2. Понудата треба да содржи единечна и вкупна цена на набавката (со сите давачки - царина, данок и слично) изразена во денари, на паритет франко магацинот на набавувачот.

III.3. Понудата треба да го содржи рокот на плаќање.

III.4. Понудата треба да го содржи особено начинот и условите под кои ќе се одржуваат и осовременат пумпните апарати кои постојат кај набавувачот.

III.5. Понудата треба да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 25 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно и сигурно работење:

- референци - список на големи испораки на гориво на последните две години;
- техничка опременост - опис на техничките постројки со кои располага понудувачот и мерки што ги презема за обезбедување на квалитетот на горивото;
- кадровска структура - посочување на технички лица задолжени за контрола на квалитетот.

IV. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачот треба да приложи:

- IV.1. Извод од регистрација на дејноста.
- IV.2. Документ за бонитет од Централниот регистар.
- IV.3. Доказ дека над понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

IV.4. Доказ дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност.

IV.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени јавни давачки.

Документите од претходниот став, точките 2, 3, 4 и 5 не смеат да бидат постари од шест месеци, во оригинал или копија заверена на нотар.

IV.6. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата во валутата на понудата, која треба да биде прикажана во придружната документација.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

V.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

V.2. Понудата се испраќа во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и бројот на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средната на пликот треба да биде назначен набавувачот и неговата адреса.

Првиот внатрешен плик ја содржи бараната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака „понууда“.

V.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈСП „Скопје“ - Дирекција, со обезбедување на доказ за датумот на предавањето на понудата.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

VI.1. Понудата која не е предадена во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

VI.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 30.09.2003 година, во 12 часот во просториите на дирекцијата на ЈСП „Скопје“ во салата за состаноци.

VI.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

VI.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VI.5. За подетални информации понудувачите можат да се обратат на тел. 3174-263 и 3174-248.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 10.10.2003 година (петок).

АКЦИИ

Р. Б.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Почетна продажна цена на една акција (ЕУР)	Дејност
1	Пелагонија	Битола	14.245.618	575.510	4,04%	11.256	5,11	Поледелство
2	ЧИК	Куманово	20.169.948	4.227.362	20,96%	8.268	51,13	Производство на обувки
3	РЖ Ладна Валавница	Скопје	98.782.522	27.815.977	28,16%	5.440.331	1,02	Производство на ладновалани лимови
4	РЖ Валавница за ленти	Скопје	61.046.728	12.928.126	21,18%	2.528.522	1,02	Производство и промет со производи од црна металургија – топло валани ленти
5	Карпош - Галантерија	Крива Паланка	1.099.380	691.880	62,93%	13.532	10,23	Производство на кожна галантерија
6	Свињарска фарма – Мак Месо	с. Таринци, Штип	2.452.680	912.708	37,21%	17.854	5,11	Сточарство

УДЕЛИ

Р. Б.	Друштво со ограничена одговорност	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Удел за продажба (ЕУР)	Учество на уделот за продажба во вредноста на друштвото	Почетна продажна цена на уделот (ЕУР)	Дејност
1	Преспа Маркони	Ресен	350.511	86.920	24,80%	8.692	Производство на режана граѓа и плочи
2	Комерц – Раде Кончар	Скопје	102.258	35.970	35,18%	3.597	Трговија на големо и мало
3	Ветеринарна станица Д-р Димитар Москов	Прилеп	97.145	29.144	30,00%	5.829	Земјоделски услуги за сточарство
4	Угостител	Крива Паланка	430.547	42.313	9,83%	4.231	Угостителство, туризам и трговија
5	8-ми Октомври	Крива Паланка	70.047	24.554	35,05%	2.455	Производство на метални, градежни и други конструкции
6	Неон	Скопје	23.008	6.603	28,70%	660	Професионална рехабилитација и вработување на инвалиди
7	Еврокап	Штип	63.384	21.548	34,00%	2.155	Кооперација, промет, производство и услуги

Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 17.10.2003 година (петок). Акциите и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија.

О Г Л А С И

Врз основа на член 141 став 3 од Законот за вршење на нотарските работи („Службен весник на РМ“ бр. 56/96 и 25/98), Министерството за правда, распишува

**О Г Л А С
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИ ИСПИТ**

Секој заинтересиран кандидат треба да ги исполнува следните услови:

- да е дипломиран правник и
- да има работно искуство исклучиво на правни работи најмалку пет години.

Кандидатот е потребно да ги достави следните документи до архивата на Министерството за правда, ул. „Димитрие Чупоски“ бр. 9, Скопје:

- диплома за завршен Правен факултет,
- потврда со која ќе докаже дека има работно искуство на правни работи најмалку пет години и тоа со опис и попис според Правилникот за систематизација на работните места,
- уверение ако има положено правосуден испит и
- молба со задолжителна административна такса од 50 денари и во која ќе бидат наведени личните генералии, точна адреса, број на телефон, домашен и од работното место, број на лична карта и единствен матичен број,
- уплатница за исплатен износ.

Секој кандидат треба да достави уплатница во износ од 6.500 денари, уплатени на жиро сметка на Министерството за правда, број 070 010 014 063 112 со назнака за полагање на нотарски испит, со карактеристичен број 72 30 13, програма 11, на име на средства

на Министерството за правда - Скопје со број на трезорската сметка на Народна банка на Република Македонија - 1 000 000 000 63 095.

Потребните документи (во оригинал или оригинално заверено кај нотар фотокопии) се поднесуваат во архивата на Министерството за правда најдоцна 10 дена пред денот на полагање на испитот.

Нотарскиот испит (писмен дел кој е елиминаторен) се закажува за:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 15 октомври 2003 година | во 14 часот, |
| 19 ноември 2003 година | во 14 часот, |
| 19 декември 2003 година | во 14 часот. |

Терминот за устен дел се закажува дополнително.

Испитот се одржува во просториите на Врховниот суд на Република Македонија - Скопје.

Министерството за правда, за денот на полагањето на поправниот испит, дополнително ќе ги извести кандидатите кои не покажале задоволителен резултат по еден предмет, односно биле вратени на поправен испит.

Кандидатите треба да се пријават за полагање на поправниот испит во рок од 30 дена, и по истекот на овој рок се закажува и датумот на полагањето на поправниот испит и притоа треба да приложат уплатница во износ од 3.250,00 денари уплатени на жиро-сметка на Министерството за правда 070 010 014 063 112, со назнака за полагање на поправен нотарски испит, со карактеристичен број 72 30 13, програма 11, на име на средства на Министерството за правда - Скопје и трезорска сметка на Народна банка на Република Македонија 1 000 000 000 63 095.

Министерство за правда

ОБЈАВА

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец август 2003 година во однос на месец јули 2003 година е повисока за 0,1%.

2. Правото на пораст на платите за месец август 2003 година во однос на месец јули 2003 година за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,05%.

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница		
1285. Одлука за определување видот и висината на помошта за корисниците на правото на плодуюживање.....	1	1292. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Матичната библиотека “Илинден” - Делчево.....	3
1286. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување средства за поддршка и постапка за критериуми и селекција на кандидати за користење на средствата за последипломски студии во странство за 2003/2004 година.....	1	1293. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на висината на правото на еднаквостна парична помош.....	4
1287. Одлука за изменување на Одлуката за бројот за запишување студенти во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола во учебната 2003/04 година.....	2	1294. Правилник за спроведување на контролни здравствени прегледи на професионалните војници и воените старешини на служба во Армијата на Република Македонија.....	4
1288. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно методологијата.....	2	1295. Решение за дополнување на Решението за определување на производните региони и реони за типовите на суров тутун во лист кои се одгледуваат на овие региони односно реони.....	5
1289. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за образување на Координативно тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година.....	3	1296. Решение за одобрување и употреба на учебник по Албански јазик за VIII одделение.....	5
1290. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на претседател, заменик на претседателот и членови на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година.....	3	1297. Решение за одобрување и употреба на учебник по Информатика за VIII одделение.....	5
1291. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј Струмица.....	3	1298. Решение за одобрување и употреба на учебник по Информатика за VIII одделение.....	5
		1299. Решение за одобрување и употреба на учебник по Техничко образование за VIII одделение.....	5
		1300. Решение за одобрување и употреба на учебник по Техничко образование за VIII одделение.....	5
		1301. Решение за одобрување и употреба на учебник по Географија за VIII одделение..	6
		1302. Решение за одобрување и употреба на учебник по Географија за VIII одделение..	6
		1303. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик за паралелките со настава на македонски наставен јазик за VIII одделение.....	6
		1304. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик за паралелките со настава на македонски наставен јазик за VIII одделение.....	6
		1305. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик за паралелките со настава на албански и турски наставен јазик за VIII одделение.....	6
		1306. Решение за одобрување и употреба на учебник по Албански јазик за паралелките со настава на албански наставен јазик за VIII одделение.....	7
		1307. Решение за одобрување и употреба на учебник по Албански јазик за паралелките со настава на албански наставен јазик за VIII одделение.....	7
		1308. Решение за одобрување и употреба на учебник по Турски јазик за паралелките со настава на турски наставен јазик за VIII одделение.....	7
		Објава за стапката на трошоците на живот за месец август 2003 година во однос на месец јули 2003 година.....	40

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 3298-860, 3298-769. Телефакс 3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.